



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 8 ноември 1972

Претплатата за 1972 година изнесува 120 динари. Овој број чини 6 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

Број 36

Скопје

Год. XXVIII

344.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

ЗАКОН

ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1971 ГОДИНА

УКАЗ

I ОПШТ ДЕЛ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1971 ГОДИНА

Член 1

Се прогласува Законот за завршната сметка на Републичкиот буџет за 1971 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 28 септември 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 28 септември 1972 година.

Број 03-2369
29 септември 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

Во 1971 година остварените приходи и потрошените средства изнесуваат и тоа:

Вкупен износ на остварените приходи според билансот на приходите на Републичкиот буџет	752.133.063
Вкупен износ на извршениот распоред на приходите на Републичкиот буџет	752.133.063
Остварени приходи за други потреби на Републиката	44.346.000
Извршени расходи за други потреби на Републиката	39.894.744
Непотрошени средства за други потреби на Републиката	4.451.256

Член 2

Остварувањето на приходите по Републичкиот буџет и нивниот распоред по основни намени е даден во следниот преглед на извршувањето на билансниот дел на буџетот за 1971 година.

ПРЕГЛЕД

ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БИЛАНСИОТ ДЕЛ НА БУЏЕТОТ I ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА БУЏЕТОТ

Форма на приходите	Подформа на приходите	ВИД НА ПРИХОДИ	Предвидено по буџетот	Предвидено по политичките измени	Остварено
1	2	3	4	5	6
I ПРЕДВИДЕНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ					
ВИД 1 — ПРИДОНЕСИ					
11	111	Придонес од личен доход од работен однос	24.043.000	49.496.000	47.092.656
	112	Учество во приходите од придонесот од личен доход од работен однос на пошироката општествено-политичка заедница	808.560	794.412	794.412
	113	Придонес од личен доход од работен однос по додатна стапка на примањата на запослените пензионери и продолжена работа	10.000.000	11.000.000	11.329.000
		Вкупно формата на приходи 11	34.851.560	61.290.412	59.216.068
12	121	Придонес од личен доход од земјоделска дејност	4.247.000	14.130.000	11.532.284
		ВКУПНО ВИДОТ 1 ПРИДОНЕСИ:	39.098.560	75.420.412	70.748.352
ВИД 2 ДАНОЦИ					
21	211	Републички данок на промет на стоки на мало	29.532.000	33.350.000	33.017.000
	211-1	Сојузен данок на промет	—	279.796.449	273.503.170
	214	Учество во сојузниот данок на промет на стоки на мало	204.362.500	130.888.221	129.559.065
		ВКУПНО ВИДОТ 2 ДАНОЦИ:	233.894.500	444.034.670	436.079.235

1	2	3	4	5	6
		ВИД 6 ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ДРУГИ РАЗНИ ПРИХОДИ:			
62		Други разни приходи	200.000	200.000	402.850
		ВКУПНО ВИДОТ 6 ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ДРУГИ РАЗНИ ПРИХОДИ	200.000	200.000	402.850
		ВИД 7 ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА			
71	712	Општи дополнителни средства во определен износ	270.205.000	270.205.000	270.205.000
72	722	Наменски дополнителни средства за основна заштита на борците, воените инвалиди и на семејствата на паднати борци	—	18.568.700	18.627.000
		ВКУПНО ВИДОТ 7 ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА:	270.205.000	288.773.700	288.832.000
		ВИД 9 ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА			
92		Наплатени приходи од поранешни години	800.000	800.000	416.626
		ВКУПНО ВИДОТ 9 ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА:	800.000	800.000	416.626
		ВКУПНО ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД (видови 1 до 9)	544.198.060	809.228.782	796.479.063
		II РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ			
		Основна намена 01 — Дејност образование и воспитување			
01—2		Средства распоредени во определен износ	653.000	653.000	650.106
	01—2—3	За Републичката заедница на образованието	5.121.000	5.121.000	5.121.000
		Вкупно основна намена 01:	5.774.000	5.774.000	5.771.106
		Основна намена 02 — Научна дејност			
02—1		Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи	—	23.272.000	21.847.372
02—2	02—2—1	Средства распоредени во определен износ за редовна дејност	1.118.000	1.118.000	1.118.000
	02—2—2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	470.000	470.000	447.353
		Вкупно основна намена 02:	1.588.000	24.860.000	23.412.725
		Основна намена 03 — Културно-просветна дејност			
03—1		Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи	8.885.980	8.885.980	8.533.202
03—2	03—2—1	Средства распоредени во определен износ за редовна дејност	8.161.000	8.161.000	8.161.000
	03—2—2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени	2.865.900	2.865.900	2.827.703
		Вкупно основна намена 03:	19.912.880	19.912.880	19.521.905
		Основна намена 04 — Социјални грижи			
04—1		Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи	—	1.356.390	863.812
04—2	04—2—1	Средства распоредени во определен износ за редовна дејност	3.106.000	3.106.000	3.106.000
	04—2—2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени	47.426.000	49.454.575	48.846.450
		Вкупно основна намена 04:	50.532.000	53.916.965	52.816.262
		Основна намена 05 — Здравствена заштита			
05—2	05—2—2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени	4.050.000	4.050.000	4.029.976
		Вкупно основна намена 05:	4.050.000	4.050.000	4.029.976
		Основна намена 07 — Работа на државните органи			
07—2	07—2—1	Средства распоредени во определен износ за редовна дејност	77.965.840	78.520.336	78.313.096
	07—2—2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	33.711.960	35.474.260	35.260.958
	07—2—3	Средства распоредени во определен износ за намени што не можат да се распоредат во другите основни намени	370.000	605.000	605.000
		Вкупно основна намена 07:	112.047.800	114.599.596	114.179.054
		Основна намена 09 — Општи дополнителни средства за други општествено-политички заедници			
09—2		Средства распоредени во определен износ	117.760.000	117.760.000	117.760.000
		Вкупно основна намена 09:	117.760.000	117.760.000	117.760.000
		Основна намена 10 — Наменски дополнителни средства за други општествено-политички заедници			
10—2		Средства распоредени во определен износ	125.319.400	342.413.235	339.455.200
		Вкупно основна намена 10:	125.319.400	342.413.235	339.455.200

1	2	3	4	5	6
13--1	Основна намена 13 — Дејност на општествено-политичките организации и здруженијата на граѓани				
	Средства распоредени во процент од сите и одделни приходи		17.586.000	17.586.000	17.586.000
13--2	Средства распоредени во определен износ		5.485.000	5.485.000	5.485.000
	Вкупно основна намена 13:		23.071.000	23.071.000	23.871.000
14--2	Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
14--2--21	Средства распоредени во определен износ за тековни вложувања		6.475.000	6.475.000	6.474.329
	Вкупно основна намена 14:		6.475.000	6.475.000	6.474.329
16--1	Основна намена 16 — Интервенции во стопанството				
	Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи		—	12.216.153	8.719.311
16--2	Средства распоредени во определен износ за тековни вложувања		24.415.000	26.815.000	25.977.395
	Вкупно основна намена 16:		24.415.000	39.031.153	34.696.706
17--2	Основна намена — 17 — Буџетски обврски од поранешните години				
	Средства распоредени во определен износ		1.218.060	1.218.060	1.216.875
	Вкупно основна намена 17:		1.218.060	1.218.060	1.216.875
18--2	Основна намена 18 - Издвојување во резервниот фонд				
	Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи		3.310.900	3.363.492	3.184.030
	Вкупно основна намена 18:		3.310.900	3.363.492	3.184.030
19--2	Основна намена 19 — Нераспоредени приходи (тековна буџетска резерва)				
19--2--22	Средства распоредени во определен износ		5.792.020	6.251.461	6.251.461
	Средства издвоени на посебна сметка на дел од приходите остварени по стапка поголема од 10,8%		3.000.000	1.781.940	—
	Вкупно основна намена 19:		8.792.020	8.033.401	6.251.461
20--2	Средства распоредени во определен износ — за надоместок на Службата на општественото книговодство		400.000	400.000	292.434
	Вкупно основна намена 20:		400.000	400.000	292.434
	ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ И НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ (Основна намена 01 до 20)		504.666.060	764.878.782	752.133.063
	Средства распоредени во општиот дел на буџетот — за други потреби на Републиката:				
	— Републичка заедница на образованието и тоа:				
	а) за инвестиции во основното школство		7.000.000	7.700.000	7.930.300
	б) за подобрување на материјалната состојба на студентите за сместување и исхрана, опремување и други инвестициони вложувања за студентскиот стандард		3.000.000	3.300.000	3.398.700
	в) за адаптација и опремување на студентски домови		3.000.000	3.000.000	2.500.000
	— за изградба на културни домови		11.763.000	11.763.000	7.700.000
	— за изградба на проектот на новата зграда на Македонската академија на науките и уметностите		700.000	700.000	700.000
	— учество во реализацијата на дел од инвестиционата програма на Радио-телевизија — Скопје		1.000.000	1.000.000	1.000.000
	— за потребите на општонародната одбрана преку Главниот штаб за народна одбрана		1.500.000	1.500.000	1.500.000
	— Адаптација и проширување на Училиштето за милиционери и други потреби на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи		4.000.000	4.000.000	4.000.000
	— за отплата на ануитетите по земени кредити на СР Македонија за нестопански инвестиции до		4.000.000	7.818.000	7.665.741
	— за инвестиции и опрема на Собранието на СР Македонија		400.000	400.000	400.000
	— за инвестиции и опрема во ЦК на СКМ		600.000	600.000	600.000
	— за учество во изградбата на сместувачки простории во Болницата за нервни и душевни болести „Бардовци“ Скопје		2.000.000	2.000.000	2.000.000
	— за други нестопански инвестиции		569.000	569.000	500.000
	ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ:		544.198.060	809.228.782	792.027.807

II ПОСЕБЕН ДЕЛ

Член 3

Предвидениот и извршениот распоред на приходите, изнесени во посебниот дел на завршната сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1971 година ќе се отпечати како посебен додаток во „Службен весник на СРМ“, во бројот во кој ќе се објави овој закон и ќе претставува составен дел на овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

345.

Врз основа на член 2 став 1 точка 1 од Законот за давање надоместок на камата и додатна камата за определени кредити на товар на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), републичкиот секретар за индустрија и трговија донесува

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КРАИШТАТА КОИ ВО ЗИМСКИОТ ПЕРИОД МОЖАТ ДА БИДАТ ОТСЕЧЕНИ ОД РЕДОВНИОТ СООБРАКАЈ И ВИДОВИТЕ НА ПРОИЗВОДИ ЗА СОЗДАВАЊЕ НА РЕЗЕРВИ ВО ЗИМСКИОТ ПЕРИОД

1. За краишта кои се сметаат дека можат да бидат отсечени од редовниот сообраќај преку зимата се определуваат:

а) сите населени места од подрачјето на општините Берово, Брод, Дебар, Делчево, Кичево, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Охрид, Пробштип, Радовиш, Ресен, Струга и Струмица; и

б) следните населени места во општините:

— Гостивар: Маврово, Саракиново, Србиново, Ростуша, Железна Река, Трница, Нистрово, Жировница, Скудриње и Лазарополе;

— Куманово: Арбанашко, Белановце на Липковскиот терен, Винце и Пелинце;

— Кавадарци: Бохула, Чемерско, Крњево, Страгово, Долна и Горна Бошава, Конопичте, Мрежичко и Бојанчиште;

— Прилеп: Мариово;

— Св. Николе: Стројманци, Патетино, Макреш, Аџибегово, Кишино и Бекирлија; и

— Скопје: Брест, Танушевци, Бродец, Блатец, Црн Врв и Патиска Река.

2. Како производи за кои може да се користи надоместок на камата за создавање резерви на стоки за снабдување на населението во времето од 1 ноември до 30 април се одредуваат: брашно, масти, шеќер, сол, компир, грав, ориз, месо, јајца, сирење, сапун, детерџенти и огревни материјали.

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 09-3330

23 октомври 1972 година

Скопје

Републички секретар,

Стојан Маткалиев, дипл. инж.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје, заведен е спор по тужбата на тужителот Демирџиев Илија од Скопје, против тужените Митра Камилали и Димитрос Полопонтис од Титов Велес, сега со непознато место на живеење, за долг.

Се повикуваат тужените Митра Камилали и Димитрос Полопонтис, да се јават во судот или да ја соопштат својата адреса, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во противно ќе им се определи старател кој ќе ги застапува до окончувањето на овој спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 313/69. (103)

При овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Ѓорѓиевска Љубинка, од Скопје, против тужениот Ѓорѓиевски Александар, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Ѓорѓиевски Александар, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да се јави во овој суд или да ја соопшти својата точна адреса.

До колку во оставениот рок не се јави во судот или не ја соопшти својата адреса, согласно чл. 77 и 78 од ЗПП ќе му биде определен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2363 од 24. X. 1972 година. (104)

При Окружниот суд во Скопје се води постапка по правната работа на тужителот Виолета Котева, од Скопје, ул. „852“ бр. 25, Маџари, против тужените Бранко Трајчевски, од Скопје, сега со непозната адреса и Дарка Трајчевска, од Скопје, ул. „852“ бр. 25, Маџари, за оспорување на татковство.

Се повикува тужениот Бранко Трајчевски, од Скопје, сега со непозната адреса, да се јави во судот во рок од 30 дена или да ја соопшти својата сегашна адреса. До колку во овој рок не се јави ќе му биде определен привремен старател кој ќе го застапува во предметниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1957/70.

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Никола Балаловски, од село Сопотско, Ресенско, поднесе тужба до овој суд за развод на брак, против Делвета Балаловска, од село Сопотско, сега во неизвесност.

Бидејќи тужената Делвета е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави во овој суд или да определи свој застапник. Во противно ќе ѝ биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 528/72. (106)

Секуловска Надежда, по маж Јанкуловска, од Прилеп, ул. „Моша Пијаде“ б. б. поднесе тужба до овој суд за развод на брак против Јанкуловски Борис, од с. Црноец — Битолско, а сега во неизвесност. Бидејќи тужениот е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави во овој суд или да определи свој застапник. Во противно ќе му биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 306/72. (108)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1337, страна 242, книга VI е запишано следното: Фирмата на Стовариштето во село Маџари — Организација на здружен труд, без својство на правно лице на Фабриката за гумени производи „Тигар“ — Пирот, согласно со одлуката бр. 13/3-2/V од 14.VII.1971 година на работничкиот совет и решението Фи. бр. 1047 од 13.IX.1971 година на Окружниот стопански суд — Ниш, се менува и ќе гласи: Индустрија за гумени производи „Тигар“ — Пирот — Стовариште во село Маџари.

Досегашниот раководител на Стовариштето во село Маџари Латниковски Петар е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување, со решението бр. 5324 од 29.VIII.1969 година.

За нов раководител е назначен, со одлуката бр. 6018 од 15.I.1971 година на работничкиот совет Здравковски Митре Милорад, кој стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 12.X.1971 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 994/71 од 16.II.1972 година. (378)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 162, страна 423, книга I е запишано следното: Фирмата на Испоставата во Гевгелија, ул. „Борис Кидрич“ — б.б. на Претпријатието за меѓународна шпедиција „Југошпед“ — Белград се менува и гласи: Претпријатие за меѓународна шпедиција „Југошпед“ — Белград — Филијала во Гевгелија, ул. „Борис Кидрич“ б.б. согласно со статутот на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1013/71 од 17.II.1972 година. (399)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 83, страна 211, книга I е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во Гевгелија, на „Вартекс“ — Варајдинска текстилна индустрија — Варајдин, Георги Караниколов е разрешен од должност, со решението бр. 186 од 4.VI.1971 година, и за раководител на истата е назначен Костов Трајков Лазар, кој не е потписник на жиро-сметката, бидејќи продавницата ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1004/71 од 23.II.1972 година. (400)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 493, страна 953, книга II е запишано следното: Фирмата на Претпријатието за експлоатација на никлоносно-железна руда и производство на феро-никел и сув челик „Фени“ — Кавадарци, согласно со одлуката бр. 01-192/1 од 27.XII.1971 година на советот од одржаната седница на 18.XI.1971 година се менува и гласи: Рудници и индустрија за никел, челик и антимон „Фени“ — Кавадарци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 33 од 23.II.1972 година. (404)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1422, страна 595, книга VI е запишано следното: Досегашниот предмет на работа на Претпријатието „Инженеринг комерц“ Скопје, согласно со одлуката бр. 88 од 4.V.1971 година на работната седница и уверението УП бр. 12-3803 од 17.II.1972 година на Инспекциските служби се проширува со следната дејност: промет со текстил, текстилна стока во метража, конфекција и галантериска стока,

на големо и мало; застапување на домашни фирми (производни и трговски работни организации).

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 964/71 од 24.II.1972 година. (408)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 169, страна 409, книга III е запишано следното: Организацијата на здружен труд — Погон за стопанисување со станбени згради, станови и згради наменети за смештај и исхрана на работници — Скопје при Градежното претпријатие „Пелагонија“ — Скопје, се здобива, со својство на правно лице.

Називот на оваа организација ќе биде: Градежно претпријатие „Пелагонија“ — Скопје — Самостојна организација на здружен труд, со својство на правно лице — Погон за стопанисување со станбени згради, станови и згради наменети за смештај и исхрана на работниците. — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1053/71 од 25.II.1972 година. (411)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1534, страна 189, книга VII е запишано следното: Организацијата на здружен труд со својство на правно лице — Филијала — Отворено складиште „Битпазар“ — Скопје, ул. „152“ бр. 22, согласно со одлуката бр. 62 од 10.II.1972 година на работничкиот совет се издвојува од Трговското претпријатие, на големо и мало, — „Горица“ — Кочани.

По издвојувањето ќе работи под следниот назив: Трговско услужно претпријатие на големо и мало „Битпазар“ — Скопје, ул. „152“ бр. 22.

Предмет на работењето на претпријатието е промет на големо и мало на сите видови градежни материјали, резервни делови за моторни возила, половна земјоделска механизација со приклучни машини, со половни моторни возила, сите видови авто-гуми, огревно дрво, бои и лакови, железарија, електроматеријали и водоинсталатерски материјали.

а) Споредна дејност: услуги, дотур и превоз на стоки од сите видови со свои теретни камиони.

Претпријатието е основано со издвојување од организацијата на здружен труд, со својство на правно лице — филијала — Отворено складиште „Битпазар“ — Скопје, од Трговското претпријатие на големо и мало „Горица“ — Кочани, согласно со горенаведената одлука.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Чесмадски Дојчин, директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Во состав на претпријатието ќе биде и Самостојната организација на здружен труд — Претставништво на Трговското претпријатие на големо и мало „Горица“ — Кочани, со седиште во Лесковац.

Претпријатието ќе се конституира во рок од 30 дена.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 1485, страна 8, книга VII Организацијата на здружен труд со својство на правно лице — филијала — Отворено складиште „Битпазар“ — Скопје, поради прераснување во самостојно претпријатие, по издвојувањето од Трговското претпријатие на големо и мало „Горица“ — Кочани, согласно со горенаведената одлука.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 168 од 25.II.1972 година. (407)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1294, страна 80, книга VI е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претставништвото во Скопје, на ул. „95“, број 10, на Земјоделската задруга „Зрновка“ село Зрновци, Кочанско, согласно со одлуката на

задружниот совет од одржаната седница на 1.XI.1971 година, број 2088 од 31.XII.1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 82 од 18.II.1972 година. (412)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1426, страна 607, книга VI е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Организацијата на здружен труд, без својство на правно лице — Претставништво во Скопје, ул. „Партизанска“ б.б. населба Влае на Селскостопанската задруга „Вели Брег“ — СО — Алексинац, согласно со одлуката бр. 2 од 6.I.1972 година на работничкиот совет од одржаната седница на 27.XII.1971 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 17 од 24.II.1972 година. (413)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 666, страна 197, книга VII е запишано следното: Досегашните погони во состав на „Газела“ Индустија за чевли и гумени производи и тоа: Фабриката за чевли и Фабриката за гумени производи се организираат во основни организации на здружен труд, со својство на правно лице, со посебни жиро сметки, согласно со одлуките број 02/21964 од 4.XI.1971 година и 02/23199 од 24.XI.1971 година, под фирма: Основна организација на здружен труд — Фабрика за производство на чевли со својство на правно лице и посебна жиро-сметка во состав на „Газела“ — Индустија за чевли и гумени производи — Скопје.

Дејноста на ООЗТ е производство на чевли и продажба на големо на стока од сопствено производство.

За в.д. директор е назначен Стојановски Стојан, согласно со одлуката бр. 02/4963 од 4.XI.1971 година на централниот работнички совет, кој е овластен да ја потпишува ООЗТ.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Основната организација на здружен труд — Фабрика за производство на гумени производи и лепкови со својство на правно лице и посебна жиро-сметка во состав на „Газела“ — Индустија за чевли и гумени производи — Скопје.

Дејноста на ООЗТ е производство на гумени производи и продажба на големо на стоките, од сопствено производство.

За в.д. директор е назначен Јаначков Димитар, согласно со одлуката бр. 02/4963 од 4.XI.1971 година на централниот работнички совет кој е овластен да ја потпишува ООЗТ.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1197/71 од 24.II.1972 година. (414)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 267, страна 957, книга I е запишано следното: Фирмата на Продавницата во Тетово, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 41, на „Владо Багат“ — фабрика на машини за шиене и прецизна електро-механика — Задар, согласно со решението на Окружниот стопански суд — Сплит, Фи. бр. 894/71-2 од 6.IX.1971 година, се менува и гласи: Претпријатието за производство на машини за шиене и алатни машини, плински арматури и дрвни производи „Владо Багат“ — Задар — Продавница во Тетово, ул. „Страшо Пинџур“ број 41.

Продавницата ќе врши: продажба преку сопствена и туѓа трговска мрежа, агенции и агенти, сопствени производи и услуги, како и производи од други производители со кои се надополнува асортиманот на стоката произведена на претпријатието; продажба на сите производи сродни со производите на претпријатието, како и машини и на-

прави за плетење, пеглање, перење и одржување текстилни изработки; продажба на лимена стока (шпорети од сите облици и квалитет, печки од сите облици и квалитет, делови од печки и шпорети, димни цевки, колена, розети и останат прибор); продажба на радио-апарати, телевизори, магнето-фони и прибор за тие апарати; продажба на електрични справи за покуќнина (кухала, шпорети, универзални апарати за готвење и печење, печки, термофори, сушила за коса, топлински и ултра-виолетни светилки, бојлери, правосмукалки); продажба на разладни и топлински уреди; на вентилатори; на стока увезена од странски претпријатија; сервисно одржување на производи од сопствено производство и туѓи производи за промет за кои е претпријатието регистрирано; организација и одржување на курсеви за кроење, шиене, везење и плетење; вршење на занаетчиски услуги преку сопствени продавници.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1231/71 од 9.II.1972 година. (416)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 181, страна 399, книга III е запишано следното: Досегашниот предмет на работа на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Винојуг“ — Гевгелија, согласно со одлуката бр. 08-7292 од 28.VIII.1971 година се проширува и со промет на следните стоки: текстил, куси и плетени стоки, конфекција, волна и предиво; галантериски и базарски стоки и играчки; крзнени стоки; јагарски стоки, каделни и јутени производи; кожа, седларски и ременски стоки и прибор; производи од гума, каучук и пластични маси; железарски и метални стоки, велосипеди, машини за шиене и прибор; моторни возила, резервни делови, гуми и прибор; масла и мазива-деривати и нафта; фотографски и оптички апарати, инструменти и прибор; медицински, здравствени и научни апарати и инструменти и прибор; музички инструменти, радиоапарати, телевизори и прибор; експлозивни и пиротехнички материјали; електротехнички материјали; бои, лакови, хемикалии, каучук, прибор и кибрит; парфимериски и козметички стоки; дрво, огревно дрво и јаглен; санитарни и инсталациони материјали; стакло, порцелан и керамички стоки; намештај; канцелариски материјали, хартија, школски прибор за пишување и целулоза; животни прехранбени продукти и предмети за куќни потреби; деликатесни производи; отпадоци; производи врз база на шеќер и какао; антиквитети и уметнички творби; сурова кожа, волна и крзно; животински отпадоци и влакна; индустриски растенија; лековити растенија; птици, јајца, пердув и дивина; производи од домашна дејност и уметнички занаети; дрогериски стоки; стари предмети; технички стоки за снабдување на производни работни организации и организации за општествен интерес и занаетството и тоа: машини, уреди и технички железарски и метални стоки; бои и хемикалии; огноотпорни материјали и неметали; технички горива и мазива, резервни делови и утензилии и прибор; електротехнички материјали; градежни материјали; алат, опрема и прибор за занаетството; руди и преработки од руди; валани и влечени производи на обоената металургија; валани и влечени производи на црната металургија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1054/71 од 7.III.1972 година. (429)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 175, книга VII е запишано следното: Кооп. ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје — Самостојна организација на здружен труд, со својство на правно лице „Кичево“ — Кичево, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 16.III.1971 година, на ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје — Самостојна организација на здружен

труд, со својство на правно лице „Кичево“ — Кичево и одлуката бр. 33 од 8.III.1971 година на здружниот совет од одржаната седница на 7.III.1971 година се присојединува Земјоделската задруга „Рекорд“ — село Брждани, Кичевско.

Со присојединувањето на Земјоделската задруга „Рекорд“ село Брждани кон ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје — Самостојна организација на здружен труд, со својство на правно лице „Кичево“ — Кичево, дејноста на ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје се проширува и со: земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатна користење; организирање на земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперација; вршење на услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и справи како и со вршење на разни други услуги што се во врска со земјоделското производство; договарање вишоци од земјоделското производство, преземање и пласман на истите од своето подрачје; снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.); преработка и доработка на земјоделски производи; организирање на штедење и кредитирање; стручно издигнување на кадри потребни за обавување на стопанската активност на задругата; трговија со индустриски и земјоделски производи; сточарство, килимарство, која дејност комбинатот ќе ја обавува преку самостојната организација на здружен труд, со својство на правно лице „Кичево“ — Кичево.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 453/71 од 25.II.1972 година. (431)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 19, страна 146, книга VII е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Бифево во Скопје, населба Железара, ул. „818“, на Самостојната хотелско-угостителска организација на здружен труд, со својство на правно лице „Метропол“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 02-3619/70 од 25.V.1971 година на работничкиот совет од одржаната седница на 28.XII.1970 година на Самостојната хотелско-угостителска организација, на здружен труд, со својство на правно лице „Метропол“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 568/71 од 28.II.1972 година. (433)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 680, страна 1015, книга II е запишано следното: Седиштето на Претставништвото во Скопје, на ул. „81“ бр. 3 на Фабриката за пластични маси и хемиски производи „Југовинил“ — Каптел-Сукурац, се преместува од ул. „81“ бр. 3, во Скопје на улица „Љубљанска“ бр. 8, во Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет.

Досегашниот раководител на споменатото претставништво Кајик Владимир, е разрешен од должност, со решението бр. М-1938 од 5.III.1963 година и на истиот му престанува правото за потпишување.

За шеф на Претставништвото во Скопје, ул. „Љубљанска“ број 8, на Фабриката за пластична маса и хемиски производи „Југовинил“ — Каптел-Сукурац е назначен Ангелов Љубомир, со решението бр. 12019 од 19.III.1968 година, кој истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 4.V.1971 година. Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 451/71 од 28.II.1972 година. (434)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 72, страна 209, книга I е запишано след-

ното: Дејноста на Пословницата во Скопје, ул. „Љубљанска“ бр. 8, на Новинско-издавачкото и печатарско претпријатие „Политика“ — Белград, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 19.I.1970 година и решението Фи. бр. 1504/70 од 4.VI.1970 година за регистрација на Окружниот стопански суд — Белград се проширува и со: продажба на сите видови марки, поштенски вредносници, меници, разгледници, сите видови честитки, школски прибор, автобуски карти, канцеларски материјал, книги, сувенири, сите видови образци, галантерија, сите видови лотарија, спортска прогноза, лото, разни прирачници, прибор за бречење, собирање огласи и претплата. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 95 од 25.II.1972 година. (435)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 177, книга VII е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата број 111, во Скопје, Булевар „ЈНА“ број 31, на ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје — Самостојна организација на здружен труд, со својство на правно лице „Кланица и ладилник“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 02-2930 од 13.XI.1971 година на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 79 од 21.II.1972 година. (436)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 499, страна 1414, книга I е запишано следното: Досегашниот потписник на Првата услужна занаетчиска задруга „Атом“ — Скопје Блажевски Доксим, шеф на сметководството, е разрешен од должност со одлуката на соборот на работната организација, од одржаниот состанок на 16.XII.1971 година, и на истиот му престанува правото за потпишување и за нов потписник е назначен со решението бр. 134 од 1.IV.1971 година, Нешковски Божин, шеф на сметководството, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Зарик Радослав, директор, сметано од 25.I.1972 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 83 од 28.II.1972 година. (437)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1266, страна 1619, книга V е запишано следното: Седиштето на Стоварштето во Скопје, на ул. „Цетинска“ бр. 19, на „Европа“ — Претпријатие за производство и промет, на големо и мало — Штип, се преместува од улица „Цетинска“ бр. 19, на улица „Стив Наумов“ бр. 75, согласно со одлуката бр. 803 од 26.II.1971 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 26.XI.1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 78 од 28.II.1972 година. (438)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1474, страна 831, книга VI е запишано следното: Седиштето на Организацијата на здружен труд без својство на правно лице — Сервис — Скопје, ул. „Ленинградска“ бр. 57 на Творница ватрогасних апарата и аутоматских инсталација — Загреб, се преместува во Скопје, од улица „Ленинградска“ бр. 57, на ул. „Цветан Димов“ б.б. Буле II, барака 1, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 28.XII.1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 98 од 29.II.1972 година. (439)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 276, страна 715, книга I е запишано след-

ното: Кон Претпријатието за водовод и канализација на град Скопје „Водовод“ — Скопје, се присоединуваат: Градската управа за патишта — Скопје и Комунално-производното претпријатие „Паркови и зеленило“ — Скопје, согласно со одлуката на Претпријатието за водовод и канализација на град Скопје, донесена од работничкиот совет на 28.I.1972 година под број 02-24, заклучокот за спроведување на одлуката донесена на референдумот од работничкиот совет на Комуналното производно претпријатие „Паркови и зеленило“ — Скопје, на 27.II.1972 година, под број 02-01-520 и одлуката на советот на работната заедница на Градската управа за патишта — Скопје, бр. 02-581 од 26.II.1972 година, донесена по пат на референдум.

Присоединувањето се смета од 1 март 1972 година.

Согласно со горечитираната одлука бр. 02-24 од 28.I.1972 година на Претпријатието „Водовод“ — Скопје досегашната фирма на Претпријатието „Водовод“ која гласи: Претпријатие за водовод и канализација на град Скопје, се менува и ќе гласи: Комунално производно услужно претпријатие за водовод, канализација, зеленило, улици, патишта, паркиралишта и комунална хигиена на град Скопје — Скопје, скратено: Комунално производно услужно претпријатие „Комуналец“ — Скопје.

Дејноста на претпријатието се состои од снабдување со вода на градот и населбите; одводнување и пречистување на отпадните води; одржување на водоводните и каналските објекти и инсталации и водомерите, парк-шуми и други зелени површини, улици, патишта, паркиралишта и комунална хигиена на град Скопје и населбите; проектирање на водоводни и каналски објекти, водоводна и каналска мрежа со приклучоци, парк — шуми со придружни објекти и останати зелени површини, улици, патишта, паркиралишта во градот Скопје и надвор од Скопје; одобрување за водоводни и каналски приклучоци за прекопување на улици, патишта и за прекопи низ зелени површини; изведување изградба на водоводни и канализациски објекти, водоводна и каналска мрежа со приклучоци, паркови, парк-шуми, зеленило во сообраќајници, детски игралишта, спортско-рекреативни центри и други зелени површини, улици, патишта, паркиралишта во градот и надвор од Скопје; биодекорација и одржување на зеленило во деловни и станбени простории; вршење на машинобраварски, автомеханичарски и транспортни услуги за потребите на претпријатието и на други лица; производство, набавка и продажба на водоводни и каналски материјали и опрема, садови за смет, декоративни садници, сакциско и резано цвеќе, семе, саксии за потребите на претпријатието и на други лица.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 685, страна 1461, книга V Комунално-производното претпријатие „Паркови и зеленило“ — Скопје, поради присоединување кон Претпријатието за водовод и канализација на град Скопје „Водовод“ — Скопје, согласно со горенаведените одлуки.

Се брише од регистарот на установите од рег. бр. 584, страна 411, книга III Градската управа за патишта — Скопје, поради присоединување кон Претпријатието за водовод и канализација на град Скопје „Водовод“ — Скопје, согласно со горенаведените одлуки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 190 од 2.III.1972 година. (440)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 55, страна 419, книга II е запишано следното: Досегашниот предмет на работа на Претпријатието за фофооптички услуги и трговија „Фотоцентар“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 01-784

од 24.XII.1971 година на работничкиот совет и уверенијата Уп. бр. 12-28580/71 од 6.I.1972 година и Уп. бр. 12-3029 од 12.I.1972 година од инспекциските служби се проширува со: промет на големо и мало со учила, козметика, галантерија, бижутерија, електро-акустички уреди за домаќинство, резервни делови за радио и ТВ апарати и кинкалериски услуги; промет на мало на производи од акустика.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 104 од 2.III.1972 година. (441)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 176, книга VII е запишано следното: На досегашниот потписник на Претставништвото во Кавадарци, ул. „Гуро Гаковик“ бр. 23 на поранешниот Земјоделско-трговски комбинат „Агро Скопје“ — Скопје, а сега СОЗТ, со својство на правно лице „Агро Скопје“ — Скопје, во состав на ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје, Лазар Чулев, раководител, согласно со одлуката бр. 03-3719 од 4.XII.1971 година, на работничкиот совет, му престанува правото за потпишување поради разрешување од должност.

За в.д. раководител на гореозначеното претставништво согласно со цитираната одлука се назначува Галабов Здравко, кој претставништвото во Кавадарци, ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето заедно со Бошкова Цвета.

Обврската пред банката е со два потписа. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 142 од 28.II.1972 година. (442)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 179, страна 213, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Фабриката за порцелан и керамички плочи „Борис Кидрич“ — Титов Велес, Трајан Ристовски, шеф на сметководството, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност, со решението бр. 18 од 31.VIII.1971 година.

За нов потписник на Фабриката за порцелан и керамички плочи „Борис Кидрич“ — Титов Велес е назначен, со одлуката 25 од 4.XII.1971 година на Деловниот одбор на Фабриката, од одржаната седница на 4.XII.1971 година Слободан Андоров, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Стево Георгиевски, генерален директор, Теов Ангел, финансиски директор, Ристовски Марко, заменик директор, Богде Даев, директор на погонот за плочици и Лазо Стојанов, правен советник, сметано од 7.I.1972 година.

Обврската пред банката е со два потписа. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 16 од 23.II.1972 година. (443)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 11.II.1972 година, рег. бр. 3/60, книга I е запишано следното: Работничката менза во Демир Хисар, Битолско, на Организацијата за производство на тутун — Демир Хисар, а на Здруженото претпријатие „Југо-тутун“ — Скопје, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-87 од 29.I.1972 година на работничкиот совет на „Југо-тутун“ — Организација во состав — Демир Хисар.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 50/72. (459)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 1.II.1972 година, рег. бр. 21/61, книга I е запишано следното: Откупната станица „Наша суро-

ПОСЕБЕН ДЕЛ

НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУДЕТ
ЗА 1971 ГОДИНАРАЗДЕЛ 1 — СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Број на по- зиција	Распоредна група или подгрупа	ОСНОВНА И ПОБЛИСКА НАМЕНА	Предвиде- но по бу- џетот	Предвиде- но по до- полнител- ните из- мени	Извршено
1	2	3	4	5	6
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ					
1	07—2—1	За редовна дејност	5.480.000	5.480.000	5.480.000
2	07—2—2	Лични примања на избраните лица од Собранието на СРМ	6.196.000	6.631.000	6.631.000
3	07—2—2	Патни и дневни трошоци на избраните лица од Собранието на СРМ	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4	07—2—2	Паушали на пратеници	1.632.000	1.632.000	1.632.000
5	07—2—2	Трошоци за директни и специјални телефони	110.000	110.000	110.000
6	07—2—2	Печатење на стенографски белешки	100.000	100.000	100.000
7	07—2—2	Трошоци за прием и пречени	200.000	200.000	200.000
8	07—2—2	Трошоци за анализи и студии	100.000	100.000	100.000
9	07—2—2	Трошоци за Економскиот и Правниот совет	50.000	50.000	50.000
10	07—2—2	Трошоци за одржување на патничките возила	50.000	50.000	50.000
11	07—2—2	Трошоци за декорација на зградата за државни празници	10.000	10.000	10.000
12	07—2—2	Трошоци за преведување на албански и турски јазик	20.000	20.000	20.000
13	07—2—2	Трошоци за ревизија на републичкото законодавство	150.000	150.000	150.000
14	07—2—2	Трошоци за надворешни лица што учествуваат во телата на Собранието	10.000	10.000	10.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ: 1 (позиции 1 до 14)			15.608.000	16.043.000	16.043.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ					
За редовна дејност			5.480.000	5.480.000	5.480.000
За посебни намени			10.128.000	10.563.000	10.563.000
ВКУПНО:			15.608.000	16.043.000	16.043.000
РАЗДЕЛ 2 — ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ					
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ					
15	07—2—1	За редовна дејност	3.098.000	3.098.000	3.098.000
16	07—2—2	Лични примања на избраните лица од Собранието на СРМ и именуваните од Извршниот совет	1.600.000	1.660.000	1.660.000
17	07—2—2	Патни и дневни трошоци на избраните и именуваните лица	122.000	122.000	122.000
18	07—2—2	Надоместок на надворешни соработници	30.000	30.000	30.000
19	07—2—2	Трошоци за прием и пречени	200.000	244.500	244.500
20	07—2—2	За прослава на 30-годишнината од народното востание	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ					
21	14—2—21	За набавка на патнички возила	200.000	200.000	200.000
СЕ: (позиции 15 до 21)			6.250.000	6.354.500	6.354.500

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

1 — СЕРВИС ЗА ЗГРАДИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ И ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

22	07—2—1	За редовна дејност	1.390.000	1.390.000	1.390.000
23	07—2—2	Патни и дневни трошоци	80.000	80.000	80.000
24	07—2—2	Трошоци за одржување на објектите за потребите на Републиката	960.000	1.290.000	1.290.000
25	07—2—2	Дотација на Клубот на пратениците	50.000	50.000	50.000
СЕ: (позиција 22 до 25)			2.480.000	2.810.000	2.810.000

2 — СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

26	07—2—1	За редовна дејност	480.000	497.350	497.350
27	07—2—2	Трошоци околу реорганизацијата на републичкото законодавство	20.000	20.000	20.000
СЕ: (позиции 26 до 27)			500.000	517.350	517.350

3. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

28	07—2—1	За редовна дејност	626.000	637.200	637.200
29	07—2—2	Трошоци за издавање публикации на странски јазици	300.000	300.000	300.000
30	07—2—2	Трошоци за одделни радио-телевизиски емисии и програми за странство и народности	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	07—2—2	Трошоци за испраќање на македонски печат во странство	720.000	720.000	720.000
32	07—2—2	Трошоци за пречек на странски гости и делегати	60.000	60.000	60.000
33	07—2—2	Трошоци за набавка и испраќање на грамофонски плочи, магнетофонски ленти и испраќање на македонски филмови	25.000	25.000	25.000
34	07—2—2	Трошоци за набавка на книги, списанија и весници за документација	20.000	20.000	20.000
35	07—2—2	Трошоци за фотолабораториски материјал	10.000	10.000	10.000
36	07—2—2	Трошоци за гостување на македонски деца од источно-европските зсмји	50.000	50.000	50.000
37	07—2—2	Престој на видни сонародници во СРМ	15.000	15.000	15.000
СЕ: (позиции 28 до 37)			2.826.000	2.837.200	2.837.200

4. БИРО ЗА ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

38	07—2—1	За редовна дејност	517.000	525.000	525.000
39	07—2—2	За пречек на гости	2.000	2.000	2.000
40	07—2—2	За користење на палнички возила	3.000	3.000	3.000
СЕ: (позиции 38 до 40)			522.000	530.000	530.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции 15 до 40)			12.578.000	13.049.050	13.049.050

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	6.111.000	6.147.550	6.147.550
За посебни намени	6.467.000	6.901.500	6.901.500
ВКУПНО:	12.578.000	13.049.050	13.049.050

РАЗДЕЛ 3 — УСТАВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

41	07—2—1	За редовна дејност	553.000	589.200	589.200
42	07—2—2	Лични примања на претседателот и судиите	548.000	548.000	548.000
43	07—2—2	Трошоци за користење и одржување на работните простории	200.000	200.000	200.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции 41 до 43)			1.301.000	1.337.200	1.337.200

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	553.000	589.200	589.200
За посебни намени	748.000	548.000	548.000
ВКУПНО:	1.301.000	1.337.200	1.337.200

1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 4 — МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ					
02 — НАУЧНА ДЕЈНОСТ					
44	02—2—1	За редовна дејност	1.118.000	1.118.000	1.118.000
45	02—2—2	За набавка на книги и списанија	150.000	150.000	150.000
46	02—2—2	За студии и истражувања	140.000	140.000	140.000
47	02—2—2	Трошоци за репрезентација	20.000	20.000	20.000
48	02—2—2	Симпозиуми, советувања и собири во земјата	20.000	20.000	20.000
49	02—2—2	Симпозиуми, советувања и собири во странство	35.000	35.000	35.000
50	02—2—2	Откуп на уметнички дела	10.000	10.000	10.000
51	02—2—2	Одржување на научен собир	50.000	50.000	50.000
03 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ					
52	03—2—2	За издавачка дејност	220.000	220.000	220.000
53	03—2—2	Ракописи, архивска граѓа и микрофилмување	30.000	30.000	30.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции 44 до 53)			1.793.000	1.793.000	1.793.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ					
За редовна дејност			1.118.000	1.118.000	1.118.000
За посебни намени			675.000	675.000	675.000
ВКУПНО:			1.793.000	1.793.000	1.793.000
РАЗДЕЛ 5 — ГЛАВЕН ШТАБ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА					
01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ					
54	01—2	Стручна обука	500.000	499.707	499.707
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ					
55	07—2—1	За редовна дејност	1.262.000	1.269.950	1.269.950
56	07—2—2	Материјални расходи за зонските штабови	120.000	120.000	120.000
57	07—2—2	Трошоци за одржување на моторните возила	50.000	50.000	50.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции 54 до 57)			1.932.000	1.939.657	1.939.657
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ					
За редовна дејност			1.262.000	1.269.950	1.269.950
За посебни намени			670.000	669.707	669.707
ВКУПНО:			1.932.000	1.939.657	1.939.657
РАЗДЕЛ 6 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА					
01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ					
58	01—2	Стручна обука	100.000	100.000	100.000
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ					
59	07—2—1	За редовна дејност	718.000	724.920	724.920
ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции 58 до 59)			818.000	824.920	824.920
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ					
За редовна дејност			718.000	724.920	724.920
За посебни намени			100.000	100.000	100.000
ВКУПНО:			818.000	824.920	824.920
РАЗДЕЛ 7 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ					
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ					
60	07—2—1	За редовна дејност	28.771.000	28.934.827	28.934.827
61	07—2—2	За посебни намени	8.998.000	9.825.800	9.825.800
ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции 60 до 61)			37.769.000	38.760.627	38.760.627
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ					
За редовна дејност			28.771.000	28.934.827	28.934.827
За посебни намени			8.998.000	9.825.800	9.825.800
ВКУПНО:			37.769.000	38.760.627	38.760.627

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

**РАЗДЕЛ 8 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ПРАВОСУДСТВО**

01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ

62	01—2	Трошоци за одржување на семинари и курсеви	10.000	9.932	9.932
----	------	--	--------	-------	-------

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

63	07—2—1	За редовна дејност	987.000	994.700	994.700
64	07—2—2	Надоместок на лица за времето поминато во притвор и истражен затвор	250.000	250.000	250.000
65	07—2—2	Хонорари за правосудни испити и испити за судии за прекршоци	60.000	60.000	60.000
66	07—2—2	Надоместок за издршка на притворени лица	70.000	70.000	70.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции 62 до 66)			1.377.000	1.384.700	1.384.700

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност			987.000	994.700	994.700
За посебни намени			390.000	390.000	390.000
ВКУПНО:			1.377.000	1.384.700	1.384.700

**РАЗДЕЛ 9 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ,
НАУКА И КУЛТУРА**

02 — НАУЧНА ДЕЈНОСТ

67	02—2—2	Совет за координација на научните дејности	25.000	17.000	17.000
----	--------	--	--------	--------	--------

03 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ

68	03—2—1	Архив на Македонија	1.710.000	1.710.000	1.710.000
69	03—2—1	Ансамбл за народни игри и песни „Танец“	1.050.000	1.050.000	1.050.000
70	03—2—1	Народна и универзитетска библиотека — Скопје	3.510.000	3.510.000	3.510.000
71	03—2—1	Републички завод за заштита на спомениците на културата	1.350.000	1.350.000	1.350.000
72	03—2—1	Сеизмолошка опсерваторија на Универзитетот во Скопје	541.000	541.000	541.000
73	03—2—2	Специјализации и усовршување во странство	60.000	29.375	29.375
74	03—2—2	Награди на ученици	40.000	40.000	40.000
75	03—2—2	Трошоци за жири-комисии и рецензии	7.000	593	593
76	03—2—2	Трошоци за микрофилмување на историска граѓа	230.000	230.000	230.000
77	03—2—2	Награди „11 Октомври“	174.500	174.500	174.500
78	03—2—2	Награди „Климент Охридски“	102.500	102.500	102.500
79	03—2—2	Награди „Мито Хаџи Василев-Јасмин“	23.700	23.700	23.000
80	03—2—2	Републички фонд за стимулирање талентираноста на младите	150.000	150.000	150.000
81	03—2—2	Музеј на словенската писменост	100.000	100.000	100.000
82	03—2—2	Набавка на учебници за деца на работници во странство	40.000	40.000	40.000

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

83	07—2—1	За редовна дејност	1.186.000	1.186.000	1.186.000
84	07—2—2	Надоместок за користење на зградата на меморијалниот музеј на I-то заседание на АСНОМ Прохор Пчински	10.000	10.000	10.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 — (позиции 67 до 84)			10.309.700	10.264.668	10.264.668

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност			9.347.000	9.337.000	9.337.000
За посебни намени			962.700	927.668	927.668
ВКУПНО:			10.309.700	10.264.668	10.264.668

**РАЗДЕЛ 10 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНО
ЗДРАВЈЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

04 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ

85	04—2—2	Трошоци за стручно оспособување на учесници во НОБ и деца на паднати и умрени борци	50.000	50.000	50.000
86	04—2—2	Социјални помошти на повратници	1.400.000	1.400.000	1.400.000
87	04—2—2	Надоместок за Меѓународниот детски фонд	240.000	240.000	240.000
88	04—2—2	Трошоци за транспорт на храна од меѓународната помош и меѓународна соработка	400.000	297.792	297.792
89	04—2—2	Финансирање на одделни облици на инвалидска заштита според Законот за воените инвалиди	18.000.000	19.794.361	19.794.361
89а	04—2—2	Инвалидски принадлежности за новопренесени функции	20.000.000	20.159.214	20.159.214
90	04—2—2	Материјално обезбедување на учесници во НОБ	2.500.000	2.182.107	2.182.107

1	2	3	4	5	6
05 — ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
91	05—2—2	Набавка на изотопи	40.000	40.000	40.000
92	05—2—2	Трошоци за анализи и супер-анализи	15.000	15.000	15.000
93	05—2—2	Волнички трошоци за лекување на душевно болни	1.470.000	1.469.032	1.469.032
94	05—2—2	Трошоци за задолжителна превентивна здравствена заштита	2.500.000	2.500.000	2.500.000
95	05—2—2	Трошоци за здравствена заштита на странци	25.000	5.943	5.943
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ					
96	07—2—1	За редовна дејност	1.503.000	1.503.000	1.503.000
97	07—2—2	Надоместок за второстепени комисији	65.000	65.000	65.000
98	07—2—2	Спроведување на Законот за социјална заштита, Резолуцијата за социјална заштита и задачи од општ интерес на Републиката	300.000	300.000	300.000
14 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ					
99	14—2—21	Трошоци за спроведување на акционата програма за подобрување на санитарно-хигиенско-епидемиолошката состојба	600.000	600.000	600.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции 85 до 99)			49.108.000	50.621.449	50.621.449
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ					
За редовна дејност			1.503.000	1.503.000	1.503.000
За посебни намени			47.805.000	49.118.449	49.118.449
ВКУПНО:			49.108.000	50.621.449	50.621.449
РАЗДЕЛ 11 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД					
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ					
100	07—2—1	За редовна дејност	1.011.000	1.026.200	1.026.200
101	07—2—2	Трошоци за анализи и студии	50.000	—	—
ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 (позиции 100 до 101)			1.061.000	1.026.200	1.026.200
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ					
За редовна дејност			1.011.000	1.026.200	1.026.200
За посебни намени			50.000	—	—
ВКУПНО:			1.061.000	1.026.200	1.026.200
РАЗДЕЛ 12 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ					
04 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ					
102	04—2—2	Надоместок за социјалното осигурување за исплата на илинденски пензии и пензии признаени според републички прописи	2.650.000	509.270	509.270
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ					
103	07—2—1	За редовна дејност	2.293.000	2.306.000	2.306.000
104	07—2—3	Надоместок за одземени сточни поседи и имоти на колонисти	250.000	250.000	250.000
16 — ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО					
105	16—2—21	Надоместок за повластици во јавниот сообраќај според републички прописи	3.500.000	5.413.153	5.413.153
ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции 102 до 105)			8.693.000	8.478.423	8.478.423
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ					
За редовна дејност			2.293.000	2.306.000	2.306.000
За посебни намени			6.400.000	6.172.423	6.172.423
ВКУПНО:			8.693.000	8.478.423	8.478.423

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

**РАЗДЕЛ 13 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА**

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

106	07—2—1	За редовна дејност	2.375.000	2.375.000	2.375.000
107	07—2—2	Трошоци за користење и одржување на работни простории	380.000	380.000	350.000
108	07—2—2	Надоместок за надворешни соработници	20.000	20.000	10.000
109	07—2—2	Трошоци за изработка на студии	20.000	20.000	—
110	07—2—3	Трошоци за лабораториско испитување на квалитетот на стоките во индустријата	30.000	30.000	5.000
111	07—2—2	Трошоци за испитување на материјали, конструкции и опрема во градежната индустрија	20.000	20.000	—

16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО

112	16—2—21	Надоместок на Југословенскиот аеротранспорт	75.000	75.000	60.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции 106 до 112)			2.920.000	2.920.000	2.800.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	2.375.000	2.375.000	2.375.000
За посебни намени	545.000	545.000	425.000
ВКУПНО:	2.920.000	2.920.000	2.800.000

**РАЗДЕЛ 14 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО**

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

113	07—2—1	За редовна дејност	1.357.000	1.364.200	1.364.200
114	07—2—2	За одржување на националните ловишта	500.000	500.000	500.000
115	07—2—2	Стручни испити во земјоделството, шумарството и ветеринарството	10.000	10.000	5.000
116	07—2—3	Надоместок за уништување на штетен дивеч	50.000	50.000	50.000

16 — ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО

117	16—2—21	Интервенции за унапредување на земјоделството и шумарството	240.000	240.000	236.117
118	16—2—21	Интервенции за меѓународни водостопански проблеми	100.000	100.000	96.236
119	16—2—21	Меѓународни истражувања на Преспанското Езеро	100.000	100.000	100.000
120	16—2—21	За финансирање на националните паркови	400.000	400.000	400.000
120a	16—2—21	Премии за овчо и кравјо млеко	—	2.400.000	656.950
ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позиции 113 до 120)			2.757.000	5.164.200	3.401.303

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	1.357.000	1.364.200	1.364.200
За посебни намени	1.400.000	3.800.000	2.037.103
ВКУПНО:	2.757.000	5.164.200	3.401.303

**РАЗДЕЛ 15 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО
ПЛАНИРАЊЕ**

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

121	07—2—1	За редовна дејност	1.782.000	1.789.700	1.789.700
122	07—2—3	Елаборати и студии за подолгорочен развој на одделни области и дејности	20.000	20.000	—
ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции 121 до 122)			1.802.000	1.809.700	1.789.700

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	1.782.000	1.789.700	1.789.700
За посебни намени	20.000	20.000	—
ВКУПНО:	1.802.000	1.809.700	1.789.700

1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 16 — КОМИТЕТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА					
01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ					
123	01—2	Трошоци за одржување на курсеви и семинари	10.000	10.000	9.987
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ					
124	07—2—1	За редовна дејност	423.400	438.953	438.953
ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции 123 до 124)			433.400	448.953	448.940
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ					
За редовна дејност			423.400	438.953	438.953
За посебни намени			10.000	10.000	9.987
ВКУПНО:			433.400	448.953	448.940
РАЗДЕЛ 17 — КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО					
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ					
125	07—2—1	За редовна дејност	347.300	364.550	364.550
126	07—2—2	Општа републичка туристичка пропаганда	264.000	264.000	264.000
127	07—2—2	Студии и истраги	100.000	100.000	100.000
128	07—2—2	Патни и дневни на колегијалниот орган	15.000	15.000	15.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции 125 до 128)			726.300	743.550	743.550
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ					
За редовна дејност			347.300	364.550	364.550
За посебни намени			379.000	379.000	379.000
ВКУПНО:			726.300	743.550	743.550
РАЗДЕЛ 18 — КОМИТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА					
01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ					
129	01—2	Трошоци за испитни комисии	3.000	3.000	480
02 — НАУЧНА ДЕЈНОСТ					
130	02—2—2	Трошоци за изучување на националната историја на физичката култура	20.000	20.000	5.353
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ					
131	07—2—1	За редовна дејност	550.000	550.000	550.000
13 — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ					
132	13—2—2	Средства за активности на фискултурните и спортските организации	2.800.000	2.800.000	2.800.000
133	13—2—2	Шаховска олимпијада	1.000.000	1.000.000	1.000.000
134	13—2—2	Балкански шампионат во смучење	100.000	100.000	100.000
14 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ					
135	14—2—21	Набавка на опрема — метални сандачи	5.000	5.000	4.607
136	14—2—21	Инвестиционо одржување на зградата	20.000	20.000	19.770
ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции 129 до 136)			4.498.000	4.498.000	4.480.210
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ					
За редовна дејност			550.000	550.000	550.000
За посебни намени			3.948.000	3.948.000	3.930.210
ВКУПНО:			4.498.000	4.498.000	4.480.210

1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 19 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ И СТАНБЕНО-КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА					
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ					
137	07—2—1	За редовна дејност	693.800	701.000	701.000
138	07—2—2	Студии	50.000	50.000	25.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции 137 до 138)			743.800	751.000	726.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ					
За редовна дејност			693.800	701.000	701.000
За посебни намени			50.000	50.000	25.000
ВКУПНО:			743.800	751.000	726.000
РАЗДЕЛ 20 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА					
01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ					
139	01—2	Трошоци за школување	30.000	30.000	30.000
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ					
140	07—2—1	За редовна дејност	3.735.500	3.735.500	3.735.500
141	07—2—2	Шифрант — надворешен соработник	3.000	3.000	3.000
142	07—2—2	Трошоци за анкетни испитувања	326.000	326.000	326.000
143	07—2—2	Набавка на холерит картици	30.000	30.000	30.000
144	07—2—2	Попис на населението	100.000	100.000	100.000
145	07—2—2	Статистички истражувања од интерес на СРМ	143.000	143.000	143.000
14 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ					
146	14—2—21	Инвестиционо одржување на зградата	50.000	50.000	49.952
ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции 139 до 146)			4.417.500	4.417.500	4.417.452
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ					
За редовна дејност			3.735.500	3.735.500	3.735.500
За посебни намени			682.000	682.000	681.952
ВКУПНО:			4.417.500	4.417.500	4.417.452
РАЗДЕЛ 21 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ					
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ					
147	07—2—1	За редовна дејност	331.000	331.000	331.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиција 147)			331.000	331.000	331.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ					
За редовна дејност			331.000	331.000	331.000
ВКУПНО:			331.000	331.000	331.000
РАЗДЕЛ 22 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШКОЛСТВОТО					
03 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ					
148	03—2—2	Вреднување на воспитно образовната работа	50.000	49.696	49.696
149	03—2—2	Перманентно усовршување	100.000	100.000	100.000
150	03—2—2	Издавачка дејност	20.000	19.974	19.974
151	03—2—2	Награди на ученици	5.000	5.000	5.000
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ					
152	07—2—1	За редовна дејност	1.120.000	1.120.000	1.120.000
153	07—2—2	Вршење на просветно-педагошка служба од надворешни соработници	50.000	50.000	50.000
154	07—2—2	Нормативи за опрема	20.000	20.000	20.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (позиции 148 до 154)			1.365.000	1.364.671	1.364.671
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ					
За редовна дејност			1.120.000	1.120.000	1.120.000
За посебни намени			245.000	244.671	244.671
ВКУПНО:			1.365.000	1.364.671	1.364.671

1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 23 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА					
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ					
155	07—2—1	За редовна дејност	100.000	100.000	100.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции 155)			100.000	100.000	100.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ					
За редовна дејност			100.000	100.000	100.000
ВКУПНО:			100.000	100.000	100.000
РАЗДЕЛ 24 — РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД					
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ					
156	07—2—1	За редовна дејност	2.050.000	2.050.000	2.050.000
157	07—2—2	Надоместок за метеоролошки и хидролошки набљудувања	286.000	286.000	286.000
158	07—2—2	Хидрометеоролошки мерења	78.100	78.100	78.100
159	07—2—2	За одржување на метеоролошки станици	27.500	27.500	27.500
160	07—2—2	За одржување на хидролошки станици	13.200	13.200	13.200
161	07—2—2	Метеоролошки мерења	2.200	2.200	2.200
162	07—2—2	Трошоци за надоместок на хидролошкиот објект „Солунска Глава“	55.000	55.000	55.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиции 156 до 162)			2.512.000	2.512.000	2.512.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ					
За редовна дејност			2.050.000	2.050.000	2.050.000
За посебни намени			462.000	462.000	462.000
ВКУПНО:			2.512.000	2.512.000	2.512.000
РАЗДЕЛ 25 — РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО					
03 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ					
163	03—2—2	Едиција „Македонија“	150.000	150.000	150.000
164	03—2—2	Семинар за македонски јазик, литература и култура	290.000	290.000	290.000
165	03—2—2	Средства за одделни активности	1.073.200	1.072.365	1.072.365
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ					
166	07—2—1	За редовна дејност	276.800	276.800	276.800
ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции 163 до 166)			1.790.000	1.789.165	1.789.165
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ					
За редовна дејност			276.800	276.800	276.800
За посебни намени			1.513.200	1.512.365	1.512.365
ВКУПНО:			1.790.000	1.789.165	1.789.165
РАЗДЕЛ 26 — РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА					
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ					
167	07—2—1	За редовна дејност	82.800	82.800	82.800
13 — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИТЕ					
168	13—2—2	Помош на верските организации	1.585.000	1.585.000	1.585.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции 167 до 168)			1.667.800	1.667.800	1.667.800
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ					
За редовна дејност			82.800	82.800	82.800
За посебни намени			1.585.000	1.585.000	1.585.000
ВКУПНО:			1.667.800	1.667.800	1.667.800

1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 27 — ВРХОВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ					
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ					
169	07—2—1	За редовна дејност	697.540	834.618	834.618
170	07—2—2	Надоместок за судиите	1.054.460	1.054.460	1.054.460
171	07—2—2	Надоместоци за сведетели и вешти лица	10.000	10.000	10.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции 169 до 171)			1.762.000	1.899.078	1.899.078
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ					
За редовна дејност			697.540	834.618	834.618
За посебни намени			1.064.460	1.064.460	1.064.460
ВКУПНО:			1.762.000	1.899.078	1.899.078
РАЗДЕЛ 28 — ВИШИ СТОПАНСКИ СУД — СКОПЈЕ					
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ					
172	07—2—1	За редовна дејност	235.500	235.500	235.500
173	07—2—2	Надоместок на судиите	488.500	488.500	488.500
174	07—2—2	Надоместок на судии, поротници и стопански престапи	25.000	25.000	25.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиции 172 до 174)			749.000	749.000	749.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ					
За редовна дејност			235.500	235.500	235.500
За посебни намени			513.500	513.500	513.500
ВКУПНО:			749.000	749.000	749.000
РАЗДЕЛ 29 — РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО					
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ					
175	07—2—1	За редовна дејност	129.700	188.164	188.164
176	07—2—2	Надоместок на републичкиот јавен обвинител и заменици јавни обвинители	616.000	616.000	616.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции 175 до 176)			745.700	804.164	804.164
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ					
За редовна дејност			129.700	188.164	188.164
За посебни намени			616.000	616.000	616.000
ВКУПНО:			745.700	804.164	804.164
РАЗДЕЛ 30 — РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО					
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ					
177	02—2—1	За редовна дејност	116.500	133.204	133.204
178	07—2—2	Надоместок на републичкиот јавен правобранител и заменици јавни правобранители	252.000	252.000	252.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции 177 до 178)			368.500	385.204	385.204
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ					
За редовна дејност			116.500	133.204	133.204
За посебни намени			252.000	252.000	252.000
ВКУПНО:			368.500	385.204	385.204
РАЗДЕЛ 31 — ОКРУЖНИ СУДОВИ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ					
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ					
1. ОКРУЖЕН СУД — БИТОЛА					
179	07—2—1	За редовна дејност	1.385.000	1.385.000	1.385.000
180	07—2—2	Дневници на судии-поротници, сведоци и вешти лица	137.000	167.000	167.000
СЕ: (позиции 179 до 180)			1.522.000	1.552.000	1.552.000
2. ОКРУЖЕН СУД — СКОПЈЕ					
181	07—2—1	За редовна дејност	3.579.000	3.579.000	3.579.000
182	07—2—2	Дневници на судии, поротници, сведоци и вешти лица	670.000	700.000	700.000
183	07—2—2	Одржување на судската палата	650.000	850.000	850.000
СЕ: (позиции 181 до 183)			4.899.000	5.129.000	5.129.000

1	2	3	4	5	6
3. ОКРУЖЕН СУД — ШТИП					
184	07—2—1	За редовна дејност	836.000	836.000	836.000
185	07—2—2	Дневници на судии-поротници, сведоци и вешти лица	90.000	129.958	129.958
ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиции 179 до 185)			7.347.000	7.646.958	7.646.958
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ					
За редовна дејност			5.800.000	5.800.000	5.800.000
За посебни намени			1.547.000	1.847.000	1.847.000
ВКУПНО:			7.347.000	7.646.958	7.646.958
РАЗДЕЛ 32 — ОКРУЖНИ СТОПАНСКИ СУДОВИ					
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ					
1. ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД — БИТОЛА					
186	07—2—1	За редовна дејност	581.000	581.000	581.000
187	07—2—2	Надоместок за повремени судии	15.000	15.000	9.547
СЕ: (позиции 186 до 187)			596.000	596.000	590.547
2. ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД — СКОПЈЕ					
188	07—2—1	За редовна дејност	1.767.000	1.767.000	1.767.000
189	07—2—2	Надоместок за повремени судии	30.000	30.000	30.000
СЕ: (позиции 188 до 189)			1.797.000	1.797.000	1.797.000
3. ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД — ШТИП					
190	07—2—1	За редовна дејност	530.000	530.000	530.000
191	07—2—2	Надоместок за повремени судии	15.000	15.000	15.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции 186 до 191)			2.938.000	2.938.000	2.932.547
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ					
За редовна дејност			2.878.000	2.878.000	2.878.000
За посебни намени			60.000	60.000	54.547
ВКУПНО:			2.938.000	2.938.000	2.932.547
РАЗДЕЛ 33 — ОКРУЖНИ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА					
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ					
1. ОКРУЖНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО БИТОЛА					
192	07—2—1	За редовна дејност	416.000	416.000	416.000
193	07—2—2	Паушал за дежурства и вештачење	10.000	10.000	9.693
СЕ: (позиции 192 до 193)			426.000	426.000	425.693
2. ОКРУЖНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СКОПЈЕ					
194	07—2—1	За редовна дејност	1.101.000	1.101.000	1.101.000
195	07—2—2	Паушал за дежурства и вештачење	20.000	20.000	20.000
СЕ: (позиции 194 до 195)			1.121.000	1.121.000	1.121.000
3. ОКРУЖНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ШТИП					
196	07—2—1	За редовна дејност	353.000	353.000	353.000
197	07—2—2	Паушал за дежурства и вештачење	10.000	10.000	10.000
СЕ: (позиции 196 до 197)			363.000	363.000	363.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции 192—197)			1.910.000	1.910.000	1.909.693
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ					
За редовна дејност			1.870.000	1.870.000	1.870.000
За посебни намени			40.000	40.000	39.693
ВКУПНО:			1.910.000	1.910.000	1.909.693
РАЗДЕЛ 34 — РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ					
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ					
198	07—2—1	За редовна дејност	589.000	589.000	589.000
199	07—2—2	Надоместок за судии и поротници	10.000	7.500	7.500
ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции 198 до 199)			599.000	596.500	596.500
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ					
За редовна дејност			589.000	589.000	589.000
За посебни намени			10.000	7.500	7.500
ВКУПНО:			599.000	596.500	596.500

1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 35 — КАЗНЕНО-ПОПРАВИТЕЛЕН ДОМ — ИДРИЗОВО					
04 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ					
200	04--2--1	За редовна дејност	2.466.000	2.466.000	2.466.000
201	04--2--2	За посебни намени	1.900.000	1.899.132	1.899.132
ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции 200 до 201)			4.366.000	4.365.132	4.365.132
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ					
За редовна дејност			2.466.000	2.466.000	2.466.000
За посебни намени			1.900.000	1.899.132	1.899.132
ВКУПНО:			4.366.000	4.365.132	4.365.132
РАЗДЕЛ 36 — ВОСПИТНО-ПОПРАВИТЕЛЕН ДОМ ЗА МАЛО-ЛЕТНИЦИ — ТЕТОВО					
04 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ					
202	04--2--1	За редовна дејност	640.000	640.000	640.000
203	04--2--2	За посебни намени	286.000	361.000	361.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции 202 до 203)			926.000	1.001.000	1.001.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ					
За редовна дејност			640.000	640.000	640.000
За посебни намени			286.000	361.000	361.000
ВКУПНО:			926.000	1.001.000	1.001.000
РАЗДЕЛ 37 — ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ И РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО					
01 — ДЕЈНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО					
204	01--2--3	Средства распределени во определен износ за Републичката заедница на образованието	5.121.000	5.121.000	5.121.000
СЕ: (ПОЗИЦИЈА 204)			5.121.000	5.121.000	5.121.000
09 — ОПШТИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ					
205	09--2	Берово	2.801.000	2.801.000	2.801.000
206	09--2	Витола	5.264.000	5.264.000	5.264.000
207	09--2	Македонски Брод	3.774.000	3.774.000	3.774.000
208	09--2	Валандово	778.000	778.000	778.000
209	09--2	Виница	2.053.000	2.053.000	2.053.000
210	09--2	Гевгелија	1.683.000	1.683.000	1.683.000
211	09--2	Гостивар	10.997.000	10.997.000	10.997.000
212	09--2	Дебар	3.081.000	3.081.000	3.081.000
213	09--2	Делчево	2.619.000	2.619.000	2.619.000
214	09--2	Демир Хисар	2.770.000	2.770.000	2.770.000
215	09--2	Кавадарци	2.270.000	2.270.000	2.270.000
216	09--2	Кичево	4.924.000	4.924.000	4.924.000
217	09--2	Кочани	3.397.000	3.397.000	3.397.000
218	09--2	Кратово	3.738.000	3.738.000	3.738.000
219	09--2	Крива Паланка	4.261.000	4.261.000	4.261.000
220	09--2	Крушево	1.932.000	1.932.000	1.932.000
221	09--2	Куманово	9.495.000	9.495.000	9.495.000
222	09--2	Неготино	1.411.000	1.411.000	1.411.000
223	09--2	Охрид	4.364.000	4.364.000	4.364.000
224	09--2	Прилеп	6.558.000	6.558.000	6.558.000
225	09--2	Пробиштип	782.000	782.000	782.000
226	09--2	Радовиш	3.088.000	3.088.000	3.088.000
227	09--2	Ресен	2.709.000	2.709.000	2.709.000
228	09--2	Свети Николе	2.534.000	2.534.000	2.534.000
229	09--2	Струта	6.845.000	6.845.000	6.845.000
230	09--2	Струмица	4.579.000	4.579.000	4.579.000
231	09--2	Тетово	15.445.000	15.445.000	15.445.000
232	09--2	Титов Велес	2.326.000	2.326.000	2.326.000
233	09--2	Штип	1.282.000	1.282.000	1.282.000
СЕ: (позиции 205 до 233)			117.760.000	117.760.000	117.760.000

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

**НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА
НА ОПШТИНИТЕ**

234	10--2	Берово	808.200	808.200	808.200
235	10--2	Битола	3.093.000	3.093.000	3.093.000
236	10--2	Брод Македонски	399.700	399.700	399.700
237	10--2	Валандово	423.400	423.400	423.400
238	10--2	Виница Македонска	396.700	396.700	396.700
239	10--2	Гевгелија	2.253.900	2.253.900	2.253.900
240	10--2	Гостивар	1.791.900	1.791.900	1.791.900
241	10--2	Дебар	751.300	751.300	751.300
242	10--2	Делчево	939.900	939.900	939.900
243	10--2	Демир Хисар	386.600	386.600	386.600
244	10--2	Кавадарци	857.800	857.800	857.800
245	10--2	Кичево	1.244.000	1.244.000	1.244.000
246	10--2	Кочани	869.200	869.200	869.200
247	10--2	Кратово	571.800	571.800	571.800
248	10--2	Крива Паланка	1.150.700	1.150.700	1.150.700
249	10--2	Крушево	417.200	417.200	417.200
250	10--2	Куманово	2.014.200	2.014.200	2.014.200
251	10--2	Неготино	577.800	577.800	577.800
252	10--2	Охрид	1.814.900	1.814.900	1.814.900
253	10--2	Прилеп	2.089.200	2.089.200	2.089.200
254	10--2	Пробиштип	441.700	441.700	441.700
255	10--2	Радовиш	719.900	719.900	719.900
256	10--2	Ресен	1.051.000	1.051.000	1.051.000
257	10--2	Свети Николе	687.700	687.700	687.700
258	10--2	Скопје	15.712.000	15.712.000	15.712.000
259	10--2	Струга	1.547.800	1.547.800	1.547.800
260	10--2	Струмица	1.805.300	1.805.300	1.805.300
261	10--2	Тетово	1.788.000	1.788.000	1.788.000
262	10--2	Титов Велес	2.110.400	2.110.400	2.110.400
263	10--2	Штип	1.577.200	1.577.200	1.577.200
		СЕ: (поз. 234 до 263)	50.292.400	50.292.400	50.292.400
264	10--2	Партиципација во отстранувањето причините на смртноста кај доенчињата	2.911.000	2.911.000	2.911.000
		СЕ: (поз. 264)	2.911.000	2.911.000	2.911.000
264-а	10--2	Придонес за намирување потребите на сојузниот буџет	—	224.046.800	224.046.800
		СЕ: (позиција 264-а)	—	224.046.800	224.046.800
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиција 204 до 264а)	400.131.200	400.131.200	400.131.200

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

Средства распоредени во определен износ	400.131.200	400.131.200	400.131.200
ВКУПНО:	400.131.200	400.131.200	400.131.200

РАЗДЕЛ 38 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ

14 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ

265	14--2--21	За учество во изградбата на станови за повратници	2.600.000	2.600.000	2.600.000
266	14--2--21	За изградба на станови за избрани и именувани лица	1.200.000	1.200.000	1.200.000
267	14--2--21	За изградба на станови на работниците во Секретаријатот за внатрешни работи	800.000	800.000	800.000
268	14--2--21	За заштита на спомениците на културата	500.000	500.000	500.000
269	14--2--21	За опрема на органите на управата	500.000	500.000	500.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиција 265 до 269)	5.600.000	5.600.000	5.600.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

Средства распоредени во определен износ	5.600.000	5.600.000	5.600.000
ВКУПНО:	5.600.000	5.600.000	5.600.000

РАЗДЕЛ 39 — СРЕДСТВА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА НОВИ РАБОТНИЦИ

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

270	07--2--1	За поставување на нови работници	550.000	550.000	342.760
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиција 270)	550.000	550.000	342.760

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	550.000	550.000	342.760
ВКУПНО:	550.000	550.000	342.760

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

РАЗДЕЛ 40 — ОБВРСКИ ПО БУЏЕТОТ ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ

17 — БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ

271	17—2	Средства распоредени во определен износ	1.218.060	1.218.060	1.216.875
ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиција 271)			1.218.060	1.218.060	1.216.875

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

Средства распоредени во определен износ			1.218.060	1.218.060	1.216.875
ВКУПНО:			1.218.060	1.218.060	1.216.875

РАЗДЕЛ 41 — РЕЗЕРВЕН ФОНД НА СР МАКЕДОНИЈА

18 — ИЗДВОЈУВАЊЕ ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД

272	18—2	Издвојување во резервниот фонд на СР Македонија	3.310.900	3.363.492	3.184.031
ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (позиција 272)			3.310.900	3.363.492	3.184.031

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

Средства распоредени во определен износ			3.310.900	3.363.492	3.184.031
ВКУПНО:			3.310.900	3.363.492	3.184.031

РАЗДЕЛ 42 — НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ

19 — НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ (ТЕКУШТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА)

273	19—2—21	Средства распоредени во тековната буџетска резерва	5.792.020	6.251.461	6.251.461
274	19—2—22	Издвоени на посебна сметка дел од приходите остварени по стапка од 10,8%	3.000.000	1.781.940	—
ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 (позиции 273 до 274)			8.792.020	8.033.401	6.251.461

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

Средства распоредени во определен износ			8.792.020	8.033.401	6.251.461
ВКУПНО:			8.792.020	8.033.401	6.251.461

РАЗДЕЛ 43 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО

16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО

275	16—2—21	Обврски по пренесени функции по вонбуџетскиот биланс на Федерацијата	20.000.000	20.000.000	19.014.939
ВКУПНО РАЗДЕЛ 43 (позиција 275)			20.000.000	20.000.000	19.014.939

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

Средства распоредени во определен износ			20.000.000	20.000.000	19.014.939
ВКУПНО:			20.000.000	20.000.000	19.014.939

РАЗДЕЛ 44 — НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА

10 — НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

276	10—2	Обврски спрема фондовите на социјалното осигурување во смисла на чл. 116 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување	69.416.000	62.403.000	59.900.000
277	10—2	Валоризација на пензиите на одредени осигуреници на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи	900.000	900.000	900.000
278	10—2	Ревалоризација на боречките пензии	1.800.000	1.800.000	1.800.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 45 (позиции 276 до 278)			72.116.000	65.103.000	62.600.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

Средства распоредени во определен износ			72.116.000	65.103.000	62.600.000
ВКУПНО:			72.116.000	65.103.000	62.600.000

П Р Е Г Л Е Д
 НА ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ НА БУЏЕТИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
 ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕД-
 НИЦИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Реден број	ВИДОВИ НА ПРИХОДИ	Приходи на буџетите	Средства за финансирање на заедниците на образованието		
			Изворни средства	Дополнител- ни средства	СЕ 4 + 5'
1	2	3	4	5	6
1.	Придонеси	59.419.353	27.399.350		27.399.350
2.	Даноци	403.062.235	92.391.643		92.391.643
3.	Други приходи на буџетите	289.651.476	8.072.223		8.042.223
4.	Дополнителни средства во определен износ:				
	— од буџетите			5.121.000	5.121.000
	СЕ:	752.133.064	127.833.216	5.121.000	132.954.216

вина“ — Прилеп, на Трговското претпријатие „Наша суровина“ — Скопје, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 03-103/1 од 31.I.1972 година од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Наша суровина“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 26/72. (466)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 22.II.1972 година, бр. 17/66, книга II е запишано следното: Се менува фирмата на Погонот „Црнодримски хидроелектрани“ — Струга, на Претпријатието за производство и пренесување на електрична енергија „Електростопанство“ — Скопје, и гласи: Самостојна организација на здружен труд хидроелектрана „Глабочица“ — Струга, на Претпријатието за производство и пренесување на електрична енергија „Електростопанство“ — Скопје.

Оваа промена е извршена врз основа на член 9 од статутот на Претпријатието за производство и пренесување на електрична енергија „Електростопанство“ — Скопје од 2.VI.1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 220/71. (468)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 2.II.1972 година, рег. бр. 12/71, книга I е запишано следното: Решението на овој суд Фи. бр. 219 од 12.IV.1971 година кое се однесува на Деловното здружение „Билјана“ — Битола, во точка 2 ст. 1 се менува и гласи: во свое име и за своја сметка, а за сметка на членките и во име и за сметка на членките на Здружението, да заклучуваат договори за купување и продавање.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 30/72. (474)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 44, страна 406, книга II е запишано следното: Управникот на Земјоделската задруга „Прогрес“ — Горче Петров Мицевски Ангелко, согласно со одлуката на задружниот совет бр. 149 од 1.I.1959 година е разрешен од должност.

На досегашниот потписник на гореназначената задруга Блажевски Панче, согласно со одлуката бр. К. 02-2124 од 25.XII.1970 година на задружниот совет му престанува правото на потпишување поради разрешување од должност.

За директор на Земјоделската задруга „Прогрес“ — Горче Петров, согласно со одлуката бр. 0201-1211 од 7.VII.1971 година се именува Гаврилски Стојмир кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, заедно со новиот потписник Ивановски Љубен, шеф на сметководството.

Обврската пред банката е со два потписа.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 21 од 13.III.1972 година. (524)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 328, страна 311, книга II е запишано следното: Трговското претпријатие на големо и мало „Победа“ — Куманово е конституирано на 13.I.1972 година, согласно со записникот од одржаната седница на работната заедница, од 13.I.1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 63 од 21.III.1972 година. (525)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 93, страна 543, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Комуналното производно услужно претпријатие „Светлост“ се-

ло Драгов Дол, Лозановски Драге, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност, со одлуката бр. 2 од 15.II.1971 година од одржаната седница на 1.II.1971 година на работната заедница на претпријатието.

Комуналното производно услужно претпријатие „Светлост“, село Драгов Дол, ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето стариот регистриран потписник Симјановски Боривој, директор, сметано од 18.II.1971 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 203 од 29.II.1971 година. (527)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 93, страна 543, книга I е запишано следното: Досегашниот директор на Комуналното производно услужно претпријатие „Светлост“ село Драгов Дол, Општина Македонски Брод, Симјановски Боривој е разрешен од должност и на истиот му престанува правото за потпишување, со одлуката бр. 55 од 19.X.1971 год.

За в.д. директор на споменатото претпријатие е назначен со одлуката на советот на работната заедница, од одржаната седница на 19.X.1971 година Ристевски Вангел, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 8.XII.1971 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1160/71 од 29.II.1972 година. (528)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 406, страна 411, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Претпријатието за поправка на земјоделски машини, земјоделски услуги, промет со резервни делови и снабдување на земјоделството со механизација „Машиноремонт“ — Кавадарци, Настов Блажо Дончо, секретар, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност, со одлуката бр. 01-184/1 од 20.I.1972 год. на работничкиот совет од одржаната седница на 6.I.1972 година.

За нов потписник на споменатото претпријатие е назначен со одлуката бр. 01-184/1 од 20.I.1972 година на работничкиот совет од одржаната седница на 6.I.1972 година Ташев Крсте, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Атанасовски Панае, директор, Лазар Галев, благајник и Наумовски Горѓи, шеф на стопанско-сметководниот сектор, сметано од 21.I.1972 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 75 од 17.III.1972 година. (529)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 666, страна 198, книга VII е запишано следното: На генералниот директор на Индустријата за чевли и гумени производи „Газела“ — Скопје, Петровски Томе, согласно со одлуката бр. 02/24939 од 17.XII.1971 година на централниот работнички совет му престанува правото на потпишување, поради разрешување од должност.

За в.д. генерален директор на Индустријата за чевли и гумени производи „Газела“ — Скопје, согласно со горечитираната одлука се назначува Јанковски Благоја, кој индустријата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 200 од 13.III.1972 година (531)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1194, страна 1019, книга V е запишано следното: Претставништвото во Скопје, на ул. „719“ број 25, на „Автотехна“ — Застапништво на странски фирми — Љубљана, се преместува во Скопје, од ул. „719“ бр. 25, населба Кисела Вода, на ул. „Кочо Рацин“ број 99, во Скопје, согласно со записникот бр. 15 од одржаната седница на работничкиот совет на 7.II.1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 52 од 16.III.1972 година. (543)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 299, страна 691, книга VI е запишано следното: Продавницата „Ривија“ во Скопје, на ул. „Борис Кидрич“ број 67, на Претпријатието за промет со индустриски стоки „Скопски магазин“ — Скопје, се преместува во Скопје, од ул. „Борис Кидрич“ број 67, на улица „Кеј 13 Ноември“, V кула.

Досегашниот раководител на споменатата продавница Трајкова Марика е разрешена од должност и за нов раководител е назначен со решението бр. 0404-2230 од 21.V.1971 година на „Скопски магазин“ — Скопје Аврамовски Костадин, кој нема да биде потписник, бидејќи продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 69 од 9.III.1972 година. (538)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1520, страна 134, книга VII е запишано следното: Покрај Енвер Амети, в.д. директор, на Трговското претпријатие на големо и мало „Тргопрес“ — Скопје, согласно со одлуката број 39 од 15.III.1972 година на работната заедница ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето и Алили Сејди, шеф на комерцијален сектор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 274 од 21.III.1972 година. (548)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 666, страна 208, книга VII е запишано следното: На досегашниот потписник на Самостојниот погон — Трговска мрежа, со својство на правно лице при Индустријата за чевли и гумени производи „Газела“ — Скопје — Најдовски Нацко, согласно со одлуката бр. 02-4269 од 16.II.1972 година на деловниот одбор му престанува правото на потпишување поради разрешување од должноста директор.

За директор на гореназначената Трговска мрежа, согласно со одлуката од 16.II.1972 година на Деловниот одбор при „Газела“ — Скопје, се назначува Спасовски Мирко, кој погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на своето овластување.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 224 од 15.III.1972 година. (532)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 666, страна 208, книга VII е запишано следното: На досегашниот в.д. директор на Основната организација на здружен труд Фабрика за производство на чевли, со својство на правно лице, и посебна жиро-сметка, во состав на Индустријата за чевли и гумени производи „Газела“ — Скопје, Стојановски Стојан, согласно со одлуката бр. 02/4273 од 16.II.1972 година на деловниот одбор му престанува правото на потпишување поради разрешување од должност.

За директор на гореназначената основна организација на здружен труд, согласно со одлуката бр. 02/4268 од 16.II.1972 година на деловниот одбор се назначува Гошев Славко, кој ООЗТ ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

На досегашниот в.д. директор на Основната организација на здружен труд — Фабрика за производство на гумени производи и лепкови, со својство на правно лице и посебна жиро-сметка, во состав на Индустријата за чевли и гумени производи „Газела“ — Скопје, Јаначков Димитар, согласно со одлуката бр. 02/4274 од 16.II.1972 година на деловниот одбор му престанува правото на потпишување поради разрешување од должност.

За директор на гореозначената основна организација на здружен труд, согласно со одлуката број 02/4270 од 16.II.1972 година на деловниот одбор се назначува Јанева инж. Иванка која ООЗТ ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 225 од 15.III.1972 година. (533)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 666, страна 198, книга VII е запишано следното: На досегашниот раководител на Самостојната организација на здружен труд, со својство на правно лице — Работничка менза — Скопје, при Индустријата за чевли и гумени производи „Газела“ — Скопје, Божиновски Борис, согласно со одлуката на деловниот одбор бр. 02/3493 од 5.II.1972 година, му престанува правото на потпишување поради разрешување од должност — раководител.

За раководител на работничката менза согласно со горецитираната одлука се именува Горѓиевски Атанас, кој мензата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 223 од 13.III.1972 година. (534)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 666, страна 197, книга VII е запишано следното: На Работничката менза при Индустријата за чевли и гумени производи „Газела“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 02-16895 од 1.VIII.1971 година на централниот работнички совет на „Газела“ — Индустрија за чевли и гумени производи — Скопје од одржаната седница на 12.VII.1971 година и се дава статус на својство на правно лице и ќе работи како Самостојна организација на здружен труд, со својство на правно лице — работничка менза.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 907/71 од 8.III.1972 година. (535)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1538, страна 203, книга VII е запишано следното: Од Претпријатието за монтажа и промет „Монтер“ — Струмица се издвојува Трговскиот погон „Искра“ — Скопје, во самостојно претпријатие, согласно со одлуката број 19 од 14.I.1971 година на работната седница на претпријатието „Монтер“ — Струмица и одлуката број 18 од истиот датум на погонот „Искра“.

Издвојувањето се смета од 1.II.1972 година.

По издвојувањето претпријатието ќе работи под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Искра“ — Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ број 22.

Предмет на работењето на претпријатието е промет со земјоделски производи, на големо и мало.

Претпријатието е основано со издвојување на Трговскиот погон „Искра“ — Струмица, согласно со горенаведените одлуки.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, Павле Бонев, в.д. директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Конституирањето ќе се изврши во рок од 30 дена.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 1292, страна 76, книга VI Трговскиот погон „Искра“ — Скопје, поради издвојување од Претпријатието за монтажа и промет „Монтер“ — Струмица, согласно со горенаведените одлуки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 149/71 од 6.III.1972 година. (537)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 852, страна 1123, книга III е запишано следното: Кон Проектанското претпријатие „Мелиопроект“ — Скопје се присоединува Проектанското претпријатие „План“ — Скопје, согласно со одлуката 07 број 30/3 од 3.II.1972 година на работничкиот совет на „Мелиопроект“ — Скопје и одлуката бр. 04-29 од 3.II.1972 година на работната заедница на „План“ — Скопје, донесена по пат на референдум.

Присоединувањето се смета од 1.III.1972 година.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. број 716, страна 69, книга III, Проектанското претпријатие „План“ — Скопје, поради присоединување кон Проектанското претпријатие „Мелиопроект“ — Скопје, согласно со горенаведените одлуки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 129 од 7.III.1972 година. (538)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 169, страна 457, книга III е запишано следното: Кон Градежното претпријатие „Пелагонија“ — Скопје, се присоединува Градежното претпријатие „Руен“ — Крива Паланка, согласно со одлуката бр. 02/758 од 20.I.1972 година на работничкиот совет на Градежното претпријатие „Пелагонија“ и заклучокот за спроведување на одлуката бр. 02-90/1 од 25.XII.1971 година донесена по пат на референдум од работната заедница на ГП „Руен“ — Крива Паланка.

Присоединувањето се смета од 1.I.1972 година.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 169, страна 477, книга I Градежното претпријатие „Руен“ — Крива Паланка, поради присоединување кон Градежното претпријатие „Пелагонија“ — Скопје, согласно со горенаведените одлуки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 247 од 15.III.1972 година. (541)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1208, страна 1099, книга V е запишано следното: Покрај досегашниот потписник на Претпријатието за промет на големо и мало, посредување и застапување во прометот и завршни работи во градежништвото со инженеринг „Македонија комерц“ — Скопје, Маневски Миливој, в.д. директор, — Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето и Јанкуловска Иванка, шеф на малопродажба, согласно со одлуката од 11.III.1972 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 256 од 17.III.1972 година. (542)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 215, страна 214, книга VII е запишано след-

ното: Досегашниот предмет на работа на Претпријатието за извоз-увоз на тутун „Македонија“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 25 од 23.II.1972 година на работничкиот совет се проширува со промет на следните стоки од трговските струки: бои, лакови, хемикалии и прибор и тоа само бои од сите видови аналитски, прехранбени, оксидни, пигментни, земјани и минерални; средства за заштита на растенијата и вештачки губрива; средства и прибор за дезинфекција; моторни возила, резервни делови и прибор и тоа само надворешни и специјални гуми за моторни возила и градежни машини; кожа, седларска и ременска стока и прибор и тоа само вештачка кожа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 241 од 20.III.1972 година. (544)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 871, страна 53, книга IV е запишано следното: Седиштето на Деловниот огранок во Скопје, ул. „Васил Карајанов“ број 9 на „Транспед“ — Претпријатие за меѓународна шпедиција и транспорт — Белград, се преместува во Скопје, од ул. „Васил Карајанов“ број 9 на улица „Илинденска“ број 41, согласно со одлуката на Погонскиот совет, од одржаната седница на 4.XI.1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 70 од 16.III.1972 година. (545)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 19, страна 146, книга VII е запишано следното: На досегашниот потписник на Претпријатието за меѓународна трговија и застапување на странски фирми, внатрешна трговија и туризам „Интеримпекс“ — Скопје, Јанку Влаху, согласно со решението број 101 од 3.III.1972 година му престанува правото на потпишување поради разрешување од должноста генерален директор.

Согласно со одлуката на работничкиот совет од 1.III.1972 година, за генерален директор на гореназначеното претпријатие се именува Хаџи Митров Димитар, кој ќе го потпишува претпријатието, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 248 од 21.III.1972 година. (549)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 491, страна 433, книга II е запишано следното: Дејноста на „Деликатес“ — трговско претпријатие — Тетово, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 30.VI.1971 година се проширува и со: продажба на големо и мало на земјоделски и приклучни машини и опрема, моторни возила со авто-делови, електротехнички и железарски стоки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 743/71 од 8.III.1972 година. (552)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 7.III.1972 година, рег. бр. 15/63, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Илија Марковски, в.д. директор на Земјоделското стопанство „11 Октомври“, село Гнеотино, Битолско.

Се овластува за потпишување Димитар Хаџи Стерју, директор на земјоделското стопанство.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 513/71. (581)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 16.III.1972 година, рег. бр. 12/71, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Петар Петков, директор на Деловното здружение „Вилјана“ — Битола.

Се овластува за потпишување Николовски Раде, в.д. директор на деловното здружение.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 99/72. (583)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9.III.1972 година, рег. бр. 14/63, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пелагонија“ — Битола, уште со мелење сточна храна.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 3227/4 од 28.XII.1971 година на работничкиот совет на ЗИК „Пелагонија“ — Битола и уверението бр. 04-534/1 од 1.III.1972 година на Одделението за инспекциски работи, при Собранието на општината — Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 40/72. (584)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1523, страна 150, книга VII е запишана под фирма: „Сегестица“ — производство и промет со прехранбени производи — Сисак — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Складиште — Скопје, ул. „Романија“ б.б. Предмет на работењето на складиштето е промет, на големо и мало, на производи од производството на матичното претпријатие и тоа:

— јаки алкохолни и безалкохолни пијалоци, ликери, ракија, алкохолен и вински одет, пекарски и сточен квасец, алкохол, десертни вина, јаглена киселина, вино, пиво, минерална вода, денатурисан шпиритус, овошни сокови и сирупи, се во затворени шишиња и спакувани;

— заклучување на договори за купо-продажба на стока, сурова и услуги, во име и за сметка на претпријатието, само не на оние кои задираат во свертата на инвестициите и на товар на матичното претпријатие.

Складиштето е основано од „Сегестица“ — производство и промет на прехранбени производи — Сисак, со одлуката на работничкиот совет од 13.IX.1971 година.

Складиштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Христовски Александар, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 58 од 24.I.1972 година. (233)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1409, страна 517, книга VI е запишано следното: Столарско-стаклорезачката задруга „Јавор“ — Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница — работилница број 1, во Скопје, ул. „Цветан Димов“ б.б. Предмет на работењето на продавницата — работилницата е вршење на стаклорезачка и стаклобрусачка дејност и продажба на производи од истата.

Раководител на продавницата е Стојановски Трајче.

Продавницата е основана од Столарско-стаклорезачката задруга „Јавор“ — Скопје, со одлуката на задружниот совет бр. 4, од 19.XII.1970 година.

Продавницата — работилницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува — матичната задруга, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 262/71 од 21.I.1972 година. (234)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1173, страна 548, книга VI е запишана под фирма: Трговско претпријатие за посредување во трговијата на големо и мало „Југотрговија“ — Скопје — Самостојна организација на здружен

труд, со својство на правно лице „Велепромет“ — Скопје, ул. „124“ бр. 16. Предмет на работењето на самостојната организација е промет со индустриски стоки, земјоделски производи, градежни и огревни материјали, бои и лакови.

Самостојната организација на Трговското претпријатие за посредување во трговијата на големо и мало „Југотрговија“ — Скопје, со одлуката бр. 486/1 од 15.XII.1971 година, на работничкиот совет.

Самостојната организација ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Николовски Дојчин, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 18 од 24.I.1972 година. (236)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 516, страна 148, книга VII е запишана под фирма: „Центроколонијал“ — увоз-извоз — Скопје — Продавница број 42, во Скопје, ул. „893“ бр. 3, Бутел II — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, на сите видови колонијално-прехранбени и индустриски стоки, како и стоки потребни за домаќинството.

Раководител на продавницата е Герлак Хамдија.

Продавницата е основана од Претпријатието „Центроколонијал“ — увоз-извоз — Скопје, со одлуката на работничкиот совет од 2.IX.1971 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 924/71 од 24.I.1972 година. (237)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 516, страна 148, книга VII е запишана под фирма: „Центроколонијал“ увоз-извоз — Скопје — Продавница број 44, Карпош III спроти новата Воена болница. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, на сите видови колонијално-прехранбени и индустриски стоки, како и стоки потребни за домаќинството.

Раководител на продавницата е Благоја Богатинов.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Центроколонијал“ — увоз-извоз — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет од 2.IX.1971 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 924/71 од 24.I.1972 година. (238)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 516, страна 148, книга VII е запишана под фирма: „Центроколонијал“ увоз-извоз — Скопје — Продавница број 103, ул. „Пазарче“ Аеродром — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е промет, на мало, со колонијални стоки.

Раководител на продавницата е Натев Ване.

Продавницата е основана од Претпријатието „Центроколонијал“ — увоз-извоз — Скопје, со одлуката на работничкиот совет од 2.IX.1971 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 924/71 од 24.I.1972 година. (239)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 140, книга VII е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје во состав на здружениот земјоделски прехранбен комбинат „Македонија“ —

Здружено претпријатие за производство, преработка и промет на земјоделско-прехранбени производи — Скопје — Самостојна организација „Банат“ — Скопје — Продавница број 2, во Скопје, улица „Бит пазар“. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, на брашно и сите други видови мелнички производи, сточна храна и други зрнести производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје — Самостојна организација „Банат“ извоз-увоз — Скопје, со одлуката бр. 2665/1 од 31.V.1971 година, од одржаната седница на 13.V.1971 година.

Раководител на продавницата е Антиќ Радован.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 152/71 од 24.I.1972 година. (240)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 140, книга VII е запишана под фирма: ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје, во состав на Здружениот земјоделски прехранбен комбинат „Македонија“ — Здружено претпријатие за производство, преработка и промет на земјоделско-прехранбени производи — Скопје — Самостојна организација „Банат“ — извоз-увоз — Скопје — Продавница број 3, во Скопје, ул. „Месност Дуќаник“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало, на брашно и сите други видови мелнички производи, сточна храна и други зрнести производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје — Самостојна организација „Банат“ експорт-импорт — Скопје, со одлуката бр. 2665/2 од 31.V.1971 година, од одржаната седница на 13.V.1971 година.

Раководител на продавницата е Бајрам Лутвиовски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува-матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 153/71 од 24.I.1972 година. (241)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 140, книга VII е запишана под фирма: ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје, во состав на Здружениот земјоделски прехранбен комбинат „Македонија“ — Здружено претпријатие за производство, преработка и промет на земјоделско-прехранбени производи — Скопје — Самостојна организација „Банат“ извоз-увоз — Скопје — Продавница број 14, во село Бутел. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, на брашно и на сите други видови мелнички производи, сточна храна и други зрнести производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје — Самостојна организација „Банат“ извоз-увоз — Скопје, со одлуката бр. 2665/8 од 31.I.1971 година, од одржаната седница на 13.V.1971 година.

Раководител на продавницата е Илија Сиљаноски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува-матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 157/71 од 24.I.1972 година. (242)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 141, книга VII е запишана под фирма: ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје, во состав на Здружен земјоделско-прехранбен комбинат „Македонија“ — Здружено претпријатие за произ-

водство, преработка и промет на земјоделско-прехранбени производи — Скопје — Самостојна организација „Банат“ — извоз-увоз — Скопје — Продавница број 16, ул. „Острово“, Пазарче аеродром, во Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, на брашно и сите други видови млечни производи, сточна храна и други зрнести производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје — Самостојна организација „Банат“ извоз-увоз — Скопје, со одлуката бр. 2665/9 од 31.V.1971 година, од одржаната седница на 13.V.1971 година.

Раководител на продавницата е Драган Ѓорѓиевски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува-матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 159/71 од 25.I.1972 година. (243)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 141, книга VII е запишана под фирма: ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје, во состав на Здружен земјоделски прехранбен комбинат „Македонија“ — Здружено претпријатие за производство, преработка и промет на земјоделско-прехранбени производи — Скопје — Самостојна организација „Банат“ извоз-увоз — Скопје — Продавница број 20, во Скопје, ул. „151“ б.б. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, на брашно и на сите други видови мелнички производи, сточна храна и други зрнести производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје — Самостојна организација „Банат“ експорт-импорт — Скопје, со одлуката бр. 2665/10, од 31.V.1971 година, од одржаната седница на 13.V.1971 година.

Раководител на продавницата е Богдановски Богоја.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува-матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 160/71 од 24.I.1972 година. (244)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 386, страна 493, книга II е запишана под фирма: Фабрика за кондури „Босна“ — Бања Лука — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница во Тетово, ул. „Страшо Пинџур“ број 73. Предмет на работењето на продавницата е промет со чевли.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Фабриката за кондури „Босна“ — Бања Лука, со одлуката од одржаната седница на 18.XI.1969 година.

Раководител на продавницата е Сибиновски Љубе.

Продавницата во Тетово ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Сибиновски Љубе, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 23 од 21.I.1972 година. (245)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 574, страна 437, книга III е запишана под фирма: Претпријатие за трикотажа и конфекција „Трико“ — Винаца — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница во Гевгелија, ул. „Маршал Тито“ бр. 43. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, на трикотажа и конфекција.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието за трикотажа и конфекција „Трико“ — Виница, со одлуката бр. 394 од 19.VII.1971 година, од одржаната седница на 19.VII.1971 година.

Раководител на продавницата е Карајанкова Елисавета.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува-матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1115/71 од 31.I.1972 година. (274)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 575, страна 441, книга III е запишана под фирма: Претпријатие за трикотажа и конфекција „Трико“ — Виница — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница број 9, во Кавадарци, ул. „Цано Поп Ристов“ бр. 30. Предмет на работењето на продавницата е продажба на трикотажа и конфекција „Трико“, Виница, како и друг дополнителен асортиман сроден на сопствениот.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието за трикотажа и конфекција „Трико“ — Виница, со одлуката бр. 1237 од 14.IX.1971 година, од одржаната седница на 19.VII.1971 година.

Раководител на продавницата е Ристова Цветанка.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува-матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1116/71 од 31.I.1972 год. (275)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1528, страна 160, книга VII е запишана под фирма: „Напријед“ — индустрија за конфекција — Загреб — Продавница во Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 13. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови производи, горна и долна облека, машка, женска и детска, продажба на трикотажа и останата облека како дополнение на асортиманот.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Напријед“ — Индустрија за конфекција — Загреб, со одлуката од одржаната седница на 19.II.1971 година, одлуката на работничкиот совет на Заедничката трговска мрежа ПУ „Стандард конфекција“ — Загреб, од одржаната седница на 28.II.1971 година, и одлуката на заедничкиот работен одбор ЗТМ ПУ „Стандард конфекција“ — Загреб, со издвојување на продавницата од „Стандард конфекција“ — Загреб и присојединување кон „Напријед“ — конфекција — Загреб.

Раководител на продавницата е Стојков Љубе.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува-матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 341 од 6.X.1971 година. (286)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1527, страна 158, книга VII е запишана под фирма: Претпријатие за промет со отпадоци, репродукционен материјал, суровина и стока, на големо и мало „Нова сировина“ — Вања Лука — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Складиште, во Скопје, ул. „12 Ударна бригада“ б.б. Предмет на работењето на складиштето е промет со градежни материјали, градежна столарија, лимови и винкли, цигла и керамика — санитарна керамика, водоинсталатерски материјали, огревно дрво и Кумур, сè на големо и мало.

Раководител на складиштето е Дајковски Атанас, шеф на стовариштето.

Складиштето е основано од Претпријатието за промет со отпадоци, репродукционен материјал, суровини и стока, на големо и мало „Нова сировина“ — Вања Лука, со одлуката бр. 5073 од 2.VIII.1971 година, на работничкиот совет.

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Дејковски Атанас, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 6 од 1.II.1972 година. (277)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1525, страна 154, книга VII е запишано под фирма: Трговско претпријатие, на големо и мало, со мешовита стока „Лирија“ — Скопје, ул. „157“ бр. 20. Предмет на работењето на претпријатието е промет со колонијални и мешани стоки.

Претпријатието е основано од Месната заедница „Лирија“, со одлуката бр. 41 од 24.XII.1971 година на Советот.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Амзи Ахмети, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Конституирањето на претпријатието ќе се изврши најдоцна до 31.III.1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 10 од 28.I.1972 година. (278)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3.II.1972 година, рег. бр. 1/72, книга I е запишана под фирма: Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Специјализирана фабрика за производство на спални — Битола (индустриски дел), на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје. Предмет на работењето на фабриката е производство на намештај, од сите видови.

Фабриката е основана од Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, со одлуката бр. 02-11861/167, од 13.XII.1971 година, на централниот работнички совет.

Фабриката ќе ја потпишува Васко Христовски, директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 25/72. (292)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 19.I.1972 година, рег. бр. 12/59, книга III е запишана под фирма: Продавница во Охрид, ул. „Јане Сандански“ бр. 84, на Филијалата во Охрид, на „Жито Македонија“ — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е промет, со разни колонијални стоки.

Раководител на продавницата е Стојковски Крсте.

Продавницата е основана од Филијалата во Охрид, на „Жито Македонија“ — Скопје, со одлуката бр. 02-22 од 14.I.1972 година, на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот — Филијалата во Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 17/72. (293)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 14.I.1972 година, рег. бр. 104/55, книга III е запишана под фирма: Трговска самостојна организација на здружен труд (со својство на правно лице) „Матекс“ — Охрид, на Индустријата за модна конфекција и чадори „Зора“ Охрид. Предмет на работењето на организацијата е набавка и про-

дажба на кратка и плетена стока, текстилна конфекција и текстил (метража), трикотажа, позамантерија, базарски, галантериски и кинкалериски стоки, душеци, јоргани и теписи, сувенири, споменари и детски играчки.

Самостојната организација е основана од Индустријата за модна конфекција и чадори „Зора“ — Охрид, со одлуката бр. 02-4035/1, од 29.XII.1971 година, на работничкиот совет.

Организацијата ќе ја потпишува Стефановски Климе, в.д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 9/72. (294)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 13.I.1972 година, рег. бр. 1/72 е запишана под фирма: Продавница број 1, во Струга, ул. „Цветан Димов“ бр. 13, на Трговското претпријатие „Балкан импекс“ — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, на прехранбени артикли и предмети за домашни потреби, деликатесни производи, сувомесни и млечни производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци, мешани индустриски стоки, во помал обем, и мелнички преработки.

Раководител на продавницата е Златимир Трајковски.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Балкан импекс“ — Скопје, со одлуката бр. 1694 од 15.IX.1971 година, на работната заедница.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 3/72. (297)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20.I.1972 година, рег. бр. 6/55, книга III е запишана под фирма: Продавница број 23, во село Франгово — Струга, на Земјоделската задруга „Напредок“ село Ложани. Предмет на работењето на продавницата е продажба на прехранбени артикли и предмети за домашни потреби, мелнички преработки и жита, јужно овошје, алкохолни и безалкохолни пијалоци, како и мешана индустриска стока, во помал обем.

Раководител на продавницата е Емини Емрула.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Напредок“, село Ложани, со одлуката бр. 02-624, од 22.XII.1971 година, на задружниот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 18/72. (298)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 273, страна 1075, книга I е запишано следното: Фирмата на Продавницата во Куманово, ул. „11 Октомври“ број 32, на Фабриката за машини за шиене „Владо Багат“ — Задар, согласно со решението Фи. бр. 894/71-2 од 9.VII.1971 година, се менува и гласи: Претпријатие за производство на машини за шиене и алатни машини, плински арматури и дрвени производи „Владо Багат“ — Задар — Продавница во Куманово, ул. „11 Октомври“ број 32.

Дејноста на продавницата се состои од продажба, преку сопствена и туѓа трговска мрежа, агенции и агенти, сопствени производи и услуги, како и производи од други производители со кои се надополнува асортиманот на стоката произведена во претпријатието.

— продажба на сите производи сродни со производите на претпријатието, како и машини и направи за плетење, пеглање, перење и одржување на текстилни изработки;

— продажба на лимена стока шпорети од сите облици и квалитет, печки од сите облици и квалитет, делови од печки и шпорети, димни цевки, колена, розети и друг прибор;

— продажба на радио-апарати, телевизори, магнетофони и прибор за тие апарати;

— продажба на електрични справи за домаќинство, шпорети, универзални апарати за готвење и печење, печки, термофори, сушала за коса, топлински и ултравиолетни светилки, бојлери, правосмукалки;

— продажба на разладни и топлински уреди;

— продажба на вентилатори;

— продажба на стока увезена од странски претпријатија;

— сервисно одржување на производи од сопствено производство и други производи за промет со кои е претпријатието регистрирано;

— организација и одржување на курсеви за кроење, шиење и везење и плетење;

— вршење занаетчиски услуги преку сопствени продавници.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1229/71 од 10.II.1972 година. (360)

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија за именување директор при Тутунското училиште „Н. Х. Орде Чопела“ — Прилеп распишува

КОНКУРС

за директор на училиштето

Покрај општите услови, предвидени со ОЗРО, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има висока школска подготовка предвидена за работното место,

— да има најмалку 5 години работно искуство во образовно-воспитна работа или тутунска струка,

— да се истакнува со педагошка и организациона способност.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Конкурсната комисија на Училиштето.

Некомплетирани документи нема да се разгледуваат.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (1461)

Конкурсната комисија на Советот на Основното училиште „Даме Груев“ — Скопје распишува

КОНКУРС

за именување директор на училиштето (реизбор)

Услови: Кандидатите, покрај општите услови предвидени по ОЗРО и Законот за установите, треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да има завршена педагошка академија — предметна или одделенска настава, со над 10 години работно искуство во звањето наставник;

— да има филозофски факултет — педагошка група, со над 10 години работно искуство во звањето професор;

— да се истакнува со педагошка, организациона и општествено-политичка работа;

— да не е осудуван и да не е под истрага.

Молбите таксирани, со сите потребни документи, се доставуваат до основното училиште. Личниот доход според Правилникот на училиштето.

Некомплетирани молби нема да се разгледуваат.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Напомена: Наставата се изведува на албански наставен јазик.

Конкурсната комисија на Трговското претпријатие „Градинар-Лоза“ — експорт-импорт — Скопје распишува

КОНКУРС

за пополнување на упразнените места:

1. Директор на Сектор за малопродажба
Услови: — Високо образование, вкупен стаж 5 години, од кои 3 години на раководно место во структурата;
— више образование, вкупен стаж 8 години, од кои 5 години на раководно место.
2. Виши комерцијалисти во Секторот за малопродажба
Услови: — Високо образование, вкупен стаж 8 години, од кои 4 години во структурата, или
— више образование со 10 години работен стаж, од кои 5 години во структурата.
3. Комерцијалисти во Секторот за малопродажба
Услови: — Високо образование, вкупен стаж 6 години, од кои 3 години во структурата.
— више образование, вкупен стаж 8 години, од кои 4 години во структурата,
— средно образование, вкупен стаж 10 години, од кои 5 години во структурата.
4. Шеф на службата за компензации и наплати
5. Шеф на книговодство
Услови: — Високо, више или средно образование со вкупен стаж од 10 години, од кои 5 години на раководно место во финансиска струка.
6. Шеф на интерна контрола
Услови: — Високо образование со 10 години стаж на економско-правни работи,
— више образование (економско-правна насока) со 12 години работен стаж на економско-правни работи.
7. Финансиски контролор
Услови: — Високо образование (економско-правна насока) со вкупен работен стаж 7 години,
— више образование со 10 години стаж.
8. Финансиски референти
Услови: — Више или средно образование, со вкупен стаж од 10 години, од кои 5 години во структурата.

Покрај гореупразнетите работни места за раководни и стручни кадри, претпријатието ги

ОГЛАСУВА

и следните упразнети работни места:

1. Фактуриста
Услови: — Средно образование, вкупен стаж 3 години, од кои 1 година во структурата.
2. Раководители на продавници во Битола и Гевгелија
Услови: — Висококвалификуван трговски работник, или средна стручна подготовка со вкупен стаж 10 години, од кои 5 години во структурата.
3. Продавачи во Битола и Гевгелија
Услови: — Квалификуван трговски работник или трговска школа со вкупен стаж од 6 години, од кои 2 години во структурата.
4. Општи работници во Гевгелија и Битола
Услови: — Основно образование или неквалификуван работник.
Личен доход според Правилникот за распределба на личните доходи на претпријатието.
Конкурсот е отворен до пополнување на работните места.
Молбите се примаат во „Градинар-Лоза“ — експорт-импорт — Скопје, улица „Иво Рибар-Лола“ бр. 2 — Конкурсна комисија.
Некомплетирани документи не се земаат предвид. (1463)

Конкурсната комисија за реизбор и именување на Сервисот за снабдување на занаетството во СРМ „Занат сервис — Македонија“ — Скопје распишува

КОНКУРС

за реизбор на директор на Сервисот за снабдување на занаетството во СРМ „Занат сервис — Македонија“ — Скопје

Кандидатите, покрај општите услови според ОЗРО, треба да ги исполнуваат и следните услови:
— да има виша школска подготовка од економска или правна насока,
— да има најмалку 4 години практика на соодветно раководно работно место во трговијата.

Кандидатот со молба треба да ги поднесе и следните документи:

- диплома за образованието, и
- уверение за работниот стаж со означување каде е спроведен стажот.

Молбите со некомплетирани документи, комисијата нема да ги зема за разгледување.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите со кратка биографија се поднесуваат до Сервисот за снабдување на занаетството во СРМ „Занат сервис — Македонија“ — Скопје, ул. „Евлија Челебија“ бр. 11. (1462)

СООПШТЕНИЕ

ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ“

Се молат претплатниците кои не ја подмириле претплатата на „Службен весник на СРМ“ за 1972 година тоа да го сторат веднаш.

Во колку претплатата не биде подмирена до крајот на годината ќе бидеме принудени наплатата да ја побараме по судски пат, кое должниците ќе ги изложи на непотребни трошоци.

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ЗБИРКАТА

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН
ЗА РАЗВОЈОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОД 1971 ДО 1975 ГОДИНА

Во збирката покрај Општествениот план се објавени и Основните пропорции за развојот на Социјалистичка Република Македонија од 1971 до 1975 година.

Цена 20 динари.

Порачки прима Претплатната служба на Службен весник на СРМ, 91000 Скопје, пошт. фак. 51. Уплатите се вршат на жиро-сметка 401-1-16 кај Службата на општественото книговодство — Скопје.

СОДРЖИНА

	Страна
344 Закон за Завршната сметка на Републичкиот буџет за 1971 година — — —	777
345 Наредба за определување на краиштата кои во зимскиот период можат да бидат отсечени од редовниот сообраќај и видовите на производи за создавање на резерви во зимскиот период — — —	780